



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

Ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје

Врз основа на Решението од Комисијата за хартии од вредност УП 1 Број 10-72 од 18.01.2019 година и Одлуката на Собранието на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда - прва емисија на обврзници - број СА бр. 0201 – 17 од 14.11.2018 година

ПРОСПЕКТ

за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда

„Комисијата за хартии од вредност не одговара за вистинитоста и потполноста на податоците наведени во Проспектот за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници, ниту за способноста на издавачот на хартиите од вредност да ги исполни обврските од хартиите од вредност кои ги издава.“

СОДРЖИНА

1. ОДГОВОРНИ ЛИЦА

- 1.1. Податоци за лицата кои се одговорни за информациите содржани во Проспектот
- 1.2. Изјава од лицата одговорни за изготвување на Проспектот

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИОТ УЧЕСНИК НА ПАЗАРОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОЈ ГО ИЗГОТВИЛ ПРОСПЕКТОТ

- 2.1. Називот и седиштето на овластената брокерска кука која го изготвила проспектот во име и за сметка на издавачот

3. ПОДАТОЦИ ЗА РЕВИЗОРИТЕ

- 3.1. Називот и седиштето на друштвата за ревизија кои вршеле ревизија на финансиските извештаи на друштвото во последните три години
- 3.2. Податоци за причините поради кои дошло до промена на друштвото за ревизија во текот на последните три години (друштвото не е повторно избрано, се откажало или е отповикано од страна на друштвото односно дошло до раскинување на договорот за вршење на ревизија било од едната или од другата страна) доколку тие причини би можеле да имаат материјално значење

4. ФАКТОРИ НА РИЗИК

- 4.1. Податоци за факторите на ризик специфични за издавачот и за индустриската гранка на која и припаѓа
- 4.2. Податоци за факторите на ризик кои се од материјално значење за обврзниците кои се предмет на понудата со цел да се процени пазарниот ризик поврзан со тие обврзници

5. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ

- 5.1. Податоци за историјата и развојот на издавачот
 - 5.1.1. Полн назив, фирма и седиште на издавачот (адреса и телефонски број)
 - 5.1.2. Датум на регистрација во трговскиот регистар и матичен број на друштвото
 - 5.1.3. Датум на основање на друштвото и времето за кое е основано друштвото, освен кога е основано на неопределено време
 - 5.1.4. Правна форма на друштвото и законите врз основа на кои работи

6. ДЕЛОВЕН ПРЕГЛЕД

- 6.1. Основни дејности
 - 6.1.1. Опис на активностите кои ги врши издавачот во согласност со закон, како и податоци за основните категории на производи и услуги кои се продадени за последните три финансиски години
 - 6.1.2. Податоци за воведувањето на некој нов значаен производ или услуга односно за отпочнување со нова активност
 - 6.1.2.1. Нови производи и услуги
- 6.2. Пазари на кои издавачот работи

7. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

- 7.1. Доколку издавачот е дел од група (посложен деловен систем), краток опис на позицијата на издавачот во таа група

7.2.Податок дали издавачот е зависен од други друштва во рамките на групата, заедно со објаснување на зависноста односно поврзаноста со друштвата во групата

8. ТРЕНДОВИ

Најзначајните движења во врска со работењето на издавачот кои би можеле да имаат суштинско значење на перспективите на издавачот за последната финансиска година и до денот на изготвување на проспектот

9. ПРОГНОЗИРАЊЕ НА ПРОФИТОТ

10. ОРГАНИ НА ИЗДАВАЧОТ

10.1. Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на Надзорниот Одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот Одбор, и други органи утврдени со Статутот (кредитен Одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач:

10.2. Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од точка 10.1.

10.3. Детални податоци за лицата од точката 10.1. членови на органите на издавачот и тоа: Надзорен Одбор, Одбор за управување со ризици, Одбор за ревизија, Управен Одбор, Кредитен Одбор и Одбор за управување и надгледување на информативна технологија согласно точки:

10.3.1. Податоци за релеватното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица

10.3.2. Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на Одборот на директори односно Управниот и Надзорниот Одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник, односно акционер

10.3.3. Податок дали горенаведените лица биле членови на Одборот на директори односно Управниот и Надзорниот Одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, претстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години

10.3.4. дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)

10.3.5. Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество

10.4. Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот

10.4.1. Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси да се даде изјава дека не постои

11. ВРАБОТЕНИ

11.1. Број на вработени и квалификациона структура на крајот од секоја година во последните три години и променета состојба до денот на изготвување на проспектот и податок за географска распореденост на вработените

12. ГОЛЕМИ АКЦИОНЕРИ

12.1. Согласно сознанијата на издавачот, податоци за лицата (освен за оние кои се членови на Одборот на директори, односно Управниот и Надзорниот Одбор на издавачот) кои заедно со поврзаните лица, директно или индиректно поседуваат повеќе од 5% од било кој род или класа на акции издадени од издавачот, заедно со висината на тоа учество (апсолутна вредност и релативна вредност во однос на основната главнина на издавачот и во однос на гласачката структура на издавачот). Ако нема такви лица или ако нема сознанија за такви лица да се даде соодветна негативна изјава

12.2. Опис на било какви договори или други акти познати за издавачот, чија реализација на определен датум може да доведе до промена на контролата кај издавачот

13. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

13.1. Финансиски извештаи

13.2. Ревизија на годишните финансиски извештаи

13.2.1. Посочување дека финасиските извештаи се ревидирани и наведување на извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на издавачот за последните три години

13.2.2. Посочување на други информации во проспектот кои биле ревидирани од независен ревизор

13.2.3. Секаде во проспектот каде што се прикажуваат финансиски податоци кои не се земени од ревидираните финансиски извештаи на издавачот, задолжително се посочува изворот од каде се користени тие податоци и се посочува дека истите не се ревидирани

13.3. Периодични и други финансиски информации


13.3.1. Доколку издавачот објавил квартални или полугодишни финансиски извештаи од датумот на неговите последни ревидирани финансиски извештаи, истите треба да бидат вклучени во проспектот. Ако кварталните или полугодишните финансиски информации /извештаи биле проверени или ревидирани од овластен ревизор, извештајот на ревизорот задолжително се прикажува во проспектот. Ако кварталните или полугодишните финансиски информации/извештаи не биле проверени или ревидирани од овластен ревизор во проспектот задолжително се наведува тој факт

13.3.2. Доколку проспектот е од датум по завршување на девет месеци од датумот на последните годишни финансиски извештаи кои биле ревидирани, задолжително содржи периодични финансиски извештаи, кои може да бидат неревидирани (при што задолжително се наведува дека истите не се ревидирани), а кои се однесуваат најмалу на периодот од првото полугодие на финансиската година

13.3.3. Периодичните финансиски извештаи треба да ги вклучат и споредбените извештаи за истиот период од претходната финансиска година, освен за билансот на состојба кај кој за споредба може да се земе и состојбата од крајот на последната финансиска година

13.4. Дивидендна политика

13.4.1. Опис на политиката на издавачот за распределба на дивиденда и на какви било ограничувања во поглед на истата



13.4.2.Износ на исплатената дивиденда по акција за последните три финансиски години, соодветно прилагодена во случаи на промени на бројот на акциите на издавачот, заради споредливост на податоците

13.5.Правни постапки

Информации за какви било правни постапки (административни, судски и други законски постапки), вклучувајќи ги и потенцијалните постапки или постапките кои се во тек за кои издавачот е запознаен, за период од 12 месеци кои може да имаат или имале во неодамнешното минато значајно вилијание на финансиската положба или на профитабилноста на издавачот односно на групацијата на издавачот (нивната вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капиталот на друштвото). Доколку такви постапки не постојат, потребно е да се посочи дека не постојат.

13.6.Значајни промени во финансиската или трговската положба на издавачот

Опис на каква било значајна промена на финансиската положба на групацијата на издавачот која се случила во периодот по завршување на последната финансиска година за која се објавени ревидирни финансиски извештаи или по завршување на последното полугодие за кое се објавени периодични финансиски информации. Доколку такви промени не се случиле потребно е да се посочи дека не случиле

14. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

14.1.Податоци за капиталот на издавачот

14.1.1.Износ на основната главнина и број, род и класа на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина со состојба на денот на последниот биланс на состојба вклучен во проспектоот и состојба по промени во основната главнина што настанале по изготвување на последниот биланс на состојба до денот на изготвување на проспектоот

14.1.2. Износ на издадените конвертибилни хартии од вредност и хартии од вредност со варанти, со опис на условите и процедурите на конверзија или запишување

14.1.3. Податоци за тоа дали органот на управување е овластен со Статутот на издавачот да ја зголеми основната главнина (одобрен капитал) и податок за износот на одобрениот капитал и за периодот за кој важи одредбата на Статутот за одобрен капитал

14.2. Реалативни показатели за работењето на издавачот на денот на последните финансиски извештаи презентирани во проспектоот и последниот квартал до денот на изготвување на проспектоот

14.2.1. Адекватност на капиталот согласно методологијата пропишана од Народна банка на Република Македонија

14.2.2. Учество на сопствени средства во пасивата

14.2.3. Учество на депозити од население во пасивата

14.2.4. Однос на краткорочни пласмани и краткорочни извори

14.2.5. Агрегатна отворена девизна позиција

14.2.6. Голема кредитна изложеност во однос на сопствените средства

14.2.7. Капитални вложувања во нефинансиски институции

14.2.8. Капитални вложувања во банки, штедилници и други финансиски институции

14.2.9. Учество на основните средства во вкупните сопствени средства на банката

14.2.10. Учество на кредитна изложеност во ризични категории В, Г и Д во вкупна кредитна изложеност

14.3. Вкупен платен промет спрема странство за предходната година и за тековната година

14.4. Движење на ликвидноста: покриеност на обврските на банката со високо ликвидна актива (парични средства и хартии од вредност издадени од НБРМ и од Република Македонија)

14.5. Статут на издавачот и основачки акти

14.5.1. Предмет на работење на издавачот согласно Статутот

14.5.2. Опис на правата, предностите и ограничувањата кои произлегуваат од секоја класа на акции издадени од издавачот

14.5.3. Опис на дејствието кое треба да биде преземено на промена на некое од правата на сопствениците на акции, при што ќе биде посочено дали условите за таквото дејствие се построги во однос на законот или не

14.5.4. Опис на условите за свикувње на годишно собрание и вонредно собрание на акционери, вклучувајќи и податоци за начинот на кој акционерите го пријавуваат своето учество

14.5.5. Опис на условите утврдени со Статутот или друг акт на издавачот со кои се регулира промената на основната главнина, кога тие услови се построги од оние пропишани со закон

15. ДОГОВОРИ ОД СУШТИНСКО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИЗДАВАЧОТ

Податоци за секој договор (надвор од секојдневното работење на издавачот) кој е од суштинско значење за работењето на издавачот, а во кој како договорна страна се јавува издавачот или друг член на групата (ако издавачот е дел од група), за последните две години кои му предходат за изготвување на проспекто

16. ИНФОРМАЦИИ ДОБИЕНИ ОД ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗВЕШТАИ ОД ЕКСПЕРТИ И ИЗЈАВА ЗА БИЛО КАКОВ ИНТЕРЕС

16.1. Кога во проспекто е вклучен извештај од трето лице-експерт, да се наведат податоци за тоа лице и тоа: име и презиме, деловна адреса, квалификации и податок дали лицето има материјален интерес кај издавачот. Податок во кој контекст и во која форма се употребува извештајот на тоа лице и соголасност на лицето кое ја потврдило содржината од тој дел од проспекто.

16.2. Кога изворот на определена информација е некое трето лице, потребно е да се обезбеди потврда дека таа информација е точно и прецизно репродуцирана и дека согласно можностите и сознанијата на издавачот не е прикриен ниту еден факт кој би ги направил репродуцираните информации нецелосни и неточни. Да се наведе изворот на информациите

17. ПОДАТОЦИ ЗА ПОНУДАТА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

17.1. Причини за понудата и намена на средства што ќе се приберат со понудата

17.2. Општи податоци за хартиите од вредност

17.2.1. Бројот и датумот на актот за издавање на должнички хартии од вредност

17.2.2. Податоци за согласностите и одобренијата врз основа на кои хартиите од вредност ќе бидат издадени

17.2.3. Бројот на хартии од вредност што се издаваат и номиналната вредност на хартиите од вредност (поединечна и вкупна номинална вредност на емисијата)

17.2.4. Закони врз основа на кои се издаваат хартиите од вредност

17.2.5. Назив и адреса на субјекто каде што се регистрираат хартиите од вредност

17.2.6. Времето и начинот на предавањето на хартиите од вредност за регистрирање на кај овластен депозитар

17.2.7. Податоци за оданочувањето на приходите од хартиите од вредност

17.3. Податоци за долгорочните должнички хартии од вредност

17.3.1. Опис на видот и класата на хартии од вредност кои се издаваат, вклучувајќи и ИСИН број за хартијата од вредност, доколку таков постои

17.3.2. Серија на хартиите од вредност

17.3.3. Валута на која гласат хартиите од вредност (доколку хартиите од вредност се деноминирани во странска валута - се наведува курсот по кој ќе се пресметува денарската противвредност;

17.3.4. Рангирање на хартијата од вредност што е предмет на јавната понуда, вклучувајќи и податоци за клаузулите кои имаат влијание на рангирањето или ги субординираат хартиите од вредност на одредени сегашни или идни обврски на издавачот

17.3.5. Опис на правата кон произлегуваат од хартиите од вредност, било какви ограничувања на правата и начинот на кој се остваруваат тие права

17.3.6. Висина на каматната стапка, начин на пресметување и исплата на истата

- Датуми за исплата на камата (датум на почеток и датум на завршување на периодот во кој ќе се исплаќа каматата)

- Краен рок до кога може да се наплагат каматите и главницата

17.3.7. Рок на доспевање и амортизационен план на должничката хартија од вредност, вклучувајќи ја и постапката за отплата

17.3.8. Висина на основната главнина на издавачот и процентот на учество на емисијата на должнички хартии од вредност во основната главнина и во главнината

17.3.9. Извори на средства од каде што ќе бидат отплаќани должничките хартии од вредност

17.3.10. Ограничувања кои ги носат хартиите од вредност, а кои служат за заштита на идните купувачи на хартии од вредност

17.3.11. Опис на ограничувањата на трансферабилноста на хартиите од вредност, доколку има ограничувања

17.3.12. Доколку се издаваат конвертибилни должнички хартии од вредност, потребно е да се дадат податоци за типот на хартиите од вредност во кои се конвертираат, како и условите и процедурите за конверзијата

18. РОКОВИ И УСЛОВИ НА ПОНУДАТА

18.1. Цена на хартиите од вредност

18.1.1. Цената по која хартиите од вредност ќе бидат понудени, како и начинот на утврдување на цената согласно правилата на овластената берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор

18.1.2. Податок за трошоците односно провизиите кои паѓаат на товар на запишувачот односно купувачот

18.2. Услови, рокови и потребни дејствија за запишување и уплата на хартии од вредност предмет на понудата, утврдени согласно правилата на овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот

18.2.1. Вкупна вредност на понудата

7



18.2.2. Временски период во кој понудата ќе биде отворена (датум на започнување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за запишување (ден, месец, година), датум на започнување на рокот за уплата (ден, месец, година), датум на завршување на рокот за уплата (ден, месец, година) и опис на постапката на запишување и уплата на хартиите од вредност

18.2.3. Процентот на успешност односно процентот на запишување и уплата на хартии од вредност за јавната понуда да се смета за успешна

18.2.4. Услови за затворање на јавната понуда

18.2.5. Опис на условите под кои јавната понуда може да се прогласи за неуспешна и начинот на кој ќе им бидат вратени средствата на инвеститорите

18.2.6. Постапка за распределба на хартиите од вредност во случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените

18.2.7. Доколку во актот за издавање на хартиите од вредност е предвидено хартиите од вредност да се продаваат во лотови се наведуваат податоците за најмалиот и /или најголемиот износ кој може да се запише и уплати

18.2.8. Начин на плаќање на хартиите од вредност

18.2.9. Начин и време на настанување на правата од хартиите од вредност

18.2.10. Начин и време на известување за исходот на јавната понуда

18.2.11. Доколку, согласно одлуката за издавање на обврзниците понудата е поделена во транши односно е сегментирана на делови резервирани за одделни групи на инвеститори, просpektот ги содржи и следните податоци

18.2.11.1. Поделба на понудата на делови кои опфаќаат определен број на хартии од вредност вклучувајќи делови наменети за институционални инвеститори, делови наменети за мали инвеститори и други делови на кои е поделена понудата

18.2.11.2. Начинот на распределба во рамките на деловите од понудата во случај доколку има повеќе запишани или платени хартии од вредност

18.2.11.3. Временски редослед на реализирање и времетраење на траншите односно деловите резервирани за одделни групи на инвеститори во рамките на рокот за реализација на јавната понуда

18.2.12. Во рамките на сознанијата на издавачот, податок дали доминантните акционери кај издавачот или членовите на управниот и надзорниот одбор односно одборот на директори или на другите органи на издавачот имаат намера да запишат од понудените хартии од вредност или некое друго лице има намера да запише повеќе од 5% од јавната понуда

18.2.13. Процес на известување на лицата кои запишале и уплатиле хартии од вредност за износот кој им следува

18.3. Пласман на хартиите од вредност

18.3.1. Податоци (назив, седиште, адреса и телефонски број) за овластената берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и за овластените правни лица-членки на овластената берза и овластениот депозитар и времето во кое заинтересираните лица ќе може да купат хартии од вредност

18.3.2. Податок дали издавачот склучил договор со овластеното правно лице за вршење услуги со хартии од вредност за вршење трансакции и активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност или без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност. Доколку обврската за задолжителен откуп не се однесува на целата емисија да се даде изјава за делот од емисијата кој не е покриен

19. ПРИЕМ НА КОТАЦИЈА

Податокот за тоа дали и кога издавачот ќе побара прием на котација на хартиите од вредност на овластената берза

20. ПОДАТОЦИ ЗА ГАРАНТОТ

Доколку исполнувањето на обврските од хартиите од вредност е гарантирано од едно или повеќе лица, задолжително се наведуваат податоци за секое од тие лица и обемот на нивната одговорност

21. ДОКУМЕНТИ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ

21.1. Изјава за достапност на документите

21.2. Податок за местото каде може да се изврши увид документите

Прилог 1 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2015

Прилог 2 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2016

Прилог 3 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2017

Прилог 4 Неревидирани финансиски извештаи од 01.01.2018 до 30.06.2018 година

Прилог 5 Деловна политика и развоен план за 2018 година на Централна кооперативна банка АД Скопје

Прилог 6 Финансиски план на за 2018 година на Централна кооперативна банка АД Скопје

Прилог 7 Развоен план на Централна кооперативна банка АД Скопје за периодот од 2017 година до 2020 година

1. Одговорни лица

1.1. Податоци за лицата одговорни за информациите содржани во Проспектот

Членови на Управен Одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје

1. Неделин Валчев- Претседател на Управен Одбор
2. Орце Трајковски- Член на Управен Одбор
3. Станимир Станчев- Член на Управен Одбор

Членови на Надзорен Одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје

1. Тихомир Атанасов- Претседател на Надзорен Одбор
2. Георги Константинов- Заменик - претседател на Надзорен Одбор
3. Христо Христов- Член на Надзорен Одбор
4. Љубен Нанов- Независен член на Надзорен Одбор
5. Киро Костов- Независен член на Надзорен Одбор

1.2. Изјава од сите наведени одговорни лица од точка 1.1

"Според нашите уверувања и сознанија и согласно со податоците со кои располагаме, под морална, материјална и кривична одговорност изјавуваме дека во Проспектот се содржани сите податоци кои му се потребни на инвеститорот да донесе правилна одлука за инвестирање во хартиите од вредност кои се предмет на оваа понуда, дека објавените податоци се вистинити и се во согласност со фактичката состојба на друштвото и дека не се испуштени било какви податоци кои би можеле да имаат влијание на одлуката за инвестирање или неинвестирање во хартиите од вредност кои се предмет на понудата".

Членови на Управен Одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје

1. Неделин Валчев - Претседател на Управен Одбор

2. Орце Трајковски - Член на Управен Одбор

3. Станимир Станчев - Член на Управен Одбор

Членови на Надзорен Одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје

1. Тихомир Атанасов - Претседател на Надзорен Одбор

2. Георги Константинов - Заменик претседател на Надзорен Одбор

3. Христо Христов - Член на Надзорен Одбор

4. Љубен Нанов - Независен член на Надзорен Одбор

5. Киро Костов - Независен член на Надзорен Одбор

2. Податоци за овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност кој го изготвил Проспектот

2.1. Називот и седиштето на брокерската куќа, овластената банка или подружницата на странска брокерска куќа, која го изготвила проспектот во име и за сметка на издавачот

Овој Проспект, во име и за сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје (во продолжение: „Банката“ или „ЦКБ АД Скопје“), го изготви Брокерската куќа ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, ул. Истарска бр. 33 лок. 04, 1000 Скопје, која поседува дозвола за работа издадена од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за вршење на сите услуги со хартии од вредност од член 94 од Законот за хартии од вредност.

3. Податоци за ревизорите

3.1. Називот и седиштето на друштвата за ревизија кои вршеле ревизија на финансиските извештаи на друштвото во последните три години

2017 година – Друштво за ревизија Грант Торнтон ДОО Скопје, Ул. Св. Кирил и Методиј 526/1-20, 1000 Скопје

2016 година – Друштво за ревизија, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје, Бул. Партизански одреди 15-а, 1000 Скопје

2015 година – Друштво за ревизија, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје, Бул. Партизански одреди 15-а, 1000 Скопје

3.2. Податоци за причините поради кои дошло до промена на друштвото за ревизија во текот на последните три години (друштвото не е повторно избрано, се откажало или е отповикано од страна на друштвото односно дошло до раскинување на договорот за вршење на ревизија било од едната или од другата страна) доколку тие причини би можеле да имаат материјално значење.

Согласно член 105 став (5) од Законот за банки исто друштво за ревизија може да изврши најмногу пет последователни ревизии на годишните финансиски извештаи на една банка. Заради исполнување на законската обврска, за ревизија на финансиските извештаи на ЦКБ АД Скопје за 2017 година избрано е ново друштво за ревизија, бидејќи Друштво за ревизија, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје изврши пет последователни ревизии.

4. Фактори на ризик

4.1. Податоци за факторите на ризик специфични за издавачот и за индустриската гранка на која и припаѓа

Клиентски ориентираниот модел на банкарство и остварувањето профит преку широка мрежа на филијали и експозитури во Централна кооперативна банка АД Скопје, во услови на пазарна економија, не може да се замисли без адекватно

управување со ризиците на кои е изложена Банката, притоа задолжително почитувајќи ги позитивната законска регулатива и супервизорските стандарди.

Банката управува со ризиците врз основа на интегриран систем за управување со сите материјални и нематеријални ризици на кои е изложена соодветно на природата, големината и сложеноста на финансиските активности коишто ги врши.

Банката во своето работење е изложена на следните видови ризици:

- кредитен ризик во чии рамки е и ризикот од земја, ризик од концентрација и индиректниот кредитен ризик;
- ликвидносен ризик;
- валутен ризик;
- ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- оперативен ризик во чии рамки е и правниот ризик, ризикот од користење услуги од надворешни лица, ризик од перење пари и финансирање тероризам, како и ризик од несоодветни информативни системи;
- стратегиски ризик;
- репутациски ризик;
- пазарен ризик.

Согласно со Стратегијата за преземање и управување со ризици, Банката воспоставува поединечни политики, процедури и упатства за преземање и управување со сите ризици на кои е изложена во своето работење. Политиките за преземање и управување со ризиците содржат:

- организациска поставеност на функцијата за управување со ризиците;
- основни елементи на управувањето со ризиците;
- оценка на капацитетот на Банката за преземање на секој одделен ризик, како и оценка на нејзиниот профил на ризичност;
- прифатливи инструменти за заштита од или намалување на ризиците,
- внатрешна контрола и основни елементи на процесот на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот на Банката.

Со цел заокружување на процесот на управување со ризиците, Банката освен политики за управување со ризиците, воспоставува процедури за преземање, мерење или оценка, следење, контрола или намалување на ризиците што овозможува навремено и сеопфатно идентификување на ризиците со кои се соочува Банката (мапирање на ризиците). Процедурите содржат правила, начини и постапки за идентификување, мерење или оценка, следење и контрола со цел намалување, диверзификација, трансфер и избегнување на ризиците на кои е изложена Банката во текот на своето работење.

4.2. Податоци за фактори на ризик кои се од материјално значење за акциите кои се предмет на понудата со цел да се процени пазарниот ризик поврзан со тие акции

Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и главно произлегува од дадените кредити и побарувањата на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност.

Управувањето со кредитниот ризик во Централна кооперативна банка АД Скопје претставува утврдување на ниво на кредитен ризик прифатливо за Банката. За таа цел во Банката се усвоени низа политики, процедури и упатства (Правила за кредитна активност, Политика за кредитен ризик, Процедура за кредитен ризик, Методологија за утврдување исправка на вредност/ посебна резерва на поединечна основа, Политика за ризик од земја, Процедура за управување со индиректен кредитен ризик, Методологија за ризик од концентрација итн.) во кои е дефинирана постапката за утврдување и оценка на кредитниот ризик на клиент кредитно изложен во Банката. Тие содржат детални инструкции за следење на кредитната способност и управување со кредитниот ризик согласно со барањата на Централна кооперативна банка АД Скопје, усогласени со регулаторните барања за управување и оценка на ризикот. Организацијата на системот за управување со кредитниот ризик е воспоставена на следните хиерархиски нивоа:

- стратешко ниво - функцијата на управување со кредитниот ризик се остварува од страна на членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и Одборот за управување со ризици;
- макрониво - функцијата на управување со кредитниот ризик на ниво на деловна единица или деловен процес се извршува од страна на Дирекцијата за анализа и управување со ризици како посебен организациски дел надлежен за следење на управувањето со одделните ризици и Службата за контрола на усогласеноста на работењето со прописите, и
- микрониво - активности поврзани со управувањето со кредитниот ризик кои се извршуваат од страна на деловните единици кои согласно со воспоставената организациска структура и интерните акти вршат првична оценка на ризикот и последователно следење на ниво на клиент, односно Дирекција за анализа и управување со кредитниот ризик, Дирекција за кредитна администрација, Дирекција за банкарски услуги за правни лица и Дирекција за банкарски услуги за физички лица.

Со цел намалување на изложеноста на кредитен ризик, при утврдување на кредитната способност и оценка на кредитен ризик се вклучува и квалитетот на понудениот колатерал како еден од најтрадиционалните и најчести начини за намалување на кредитниот ризик.

Во текот на 2017 година, континуирано се следеше изложеноста на Банката кон лицата со посебни права и одговорности во Банката и со нив поврзаните лица. Вкупната изложеност по оваа основа со состојба 31.12.2017 год. изнесува 3,93% и

е во рамките на законски пропишаниот лимит од 3% од сопствените средства на Банката по лице и со него поврзани лица.

Во текот на 2017 година, Банката има изложеност кон акционерот, но процентот на учество на изложеноста во сопствените средства на Банката со состојба 31.12.2017 година изнесува 8,31%, односно не се надминати регулаторно-поставените лимити на изложеност.

Од аспект на ризикот од концентрација на изложеноста, кредитното портфолио на Банката во текот на 2017 година, се карактеризира со низок ризик во однос на изложеноста кон типови на клиенти, кредитни производи, поединечни клиенти и поврзаните лица со нив, валута, индустриски сектори и географска концентрација.

Квалитативни и квантитативни информации за кредитниот ризик се прикажани во Белешките кон Финансиските извештаи (во точка 2.1 за 2015 год. – Прилог бр.1, во точка 2.1 за 2016 год. – Прилог бр.2 и во точка 2.1 за 2017 год. – Прилог бр.3).

Ликвидносен ризик

Ризик на ликвидност е ризик Банката да не може да обезбеди доволно средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

Банката во текот на 2017 година управуваше со ликвидноста, усогласувајќи го работењето на Банката со законските прописи и ограничувања согласно со Одлуката за задолжителна резерва и Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките пропишана од НБРМ и интерните лимити и насоки на Банката. Притоа Банката, во текот на 2017 година, оствари оптимално ниво на денарска и девизна ликвидност која овозможуваше непречено извршување на финансиските активности и исполнување на законските обврски.

Задолжителната резерва во денари во текот на 2017 година се движи од 354.379 илјади денари, како најмала во декември 2017, до 411.966 илјади денари, како најголема во октомври 2017. Процентот на исполнување се движи од 100,16%, како најмал остварен во јуни 2017, до 102,35% како најголем во ноември 2017.

Задолжителната резерва во девизи во текот на 2017 година се движи од 219.252 илјади денари, како најмала во август 2017, до 236.462 илјади денари, како најголема во декември 2017. Вишокот ликвидни средства, Банката го пласираше во благајнички записи и во расположливи депозити на НБРМ, во државни записи на Министерството за финансии, како и на меѓубанкарскиот пазар на депозити. Видот, начинот и инструментите кои беа користени за пласирање на вишокот средства, зависеа од тековната и планираната рочна структура на средствата и

обврските на краток и долг рок, ризикот на инструментите и движењата на каматните стапки на пазарите на пари и хартии од вредност.

Во текот на 2017 година, каматната стапка на расположивите депозити преку ноќ изнесува 0,25% а за расположливи депозити на седум дена изнесува 0,50%. Недостатокот на ликвидни денарски средства Банката го надополнуваше со користење заеми на меѓубанкарски пазар.

Следењето на изворите на средства, како и концентрацијата на изворите, особено на депозитните средства, беше редовна активност на Банката во 2017 година. Во тој контекст може да се забележи изразена концентрираност на депозитите по комитенти. Процентот на учество на 20-те најголеми депоненти во просечната депозитна база во текот на 2017 година се движеше од 21.01% до 28,75%, додека нивото на концентрација на 20-те најголеми депоненти се движеше од 25 23.27% до 41,05%. Банката одржува редовни деловни односи со големите депоненти, со цел осознавање на потенцијалните одливи и минимизирање евентуални ликвидносни шокови.

Квалитативно и квантитативни информации за ликвидносниот ризик дадени се во Белешките кон Финансиските извештаи (во точка 2.2 за 2015 год. – Прилог бр.1, во точка 2.2 за 2016 год. – Прилог бр.2 и во точка 2.2 за 2017 год. – Прилог бр.3).

Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како што се промена во каматните стапки, промена во цената на капиталот, девизните курсеви и/или пазарните цени на хартиите од вредност ќе влијаат неповолно врз приходите на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се контролира изложеноста на пазарен ризик при што ќе се одржува во рамки на дефинираните лимити, со оптимизирање на приносот.

Банката успешно управуваше со пазарниот ризик во текот на 2017 година. Стратегијата на Банката е вложување во неризични хартии од вредност издадени од државата или НБРМ (благајнички и државни записи), а со тоа сведување на пазарниот ризик на минимум.

Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности

Ризик од промени на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности преставува ризик од загуба кој произлегува од неповолните промени на каматните стапки, а кои влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на Банката.

Согласно со Одлуката за управување со ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности, во текот на 2017 година, Банката

управуваше со овој ризик согледувајќи ги ефектите од промената на каматните стапки врз билансите на Банката.

Изминатата 2017 година, исто како и претходната, се карактеризираше со пад на каматните стапки, како на меѓународните финансиски пазари, така и на каматните стапки на домашните должнички хартии од вредност, што предизвика движење по надолна линија, како на активните каматни стапки на кредитите, така и на депозитите во банкарскиот сектор. Банката правовремено изврши низа намалувања на каматните стапки, следејќи ја конкуренцијата, притоа водејќи сметка за каматната маргина и каматната разлика, односно за ефектите од овие намалувања врз билансите.

Економската вредност на портфолиото на банкарски активности, со состојба 31.12.2017 година изнесуваше 10,03% (5,8% со состојба 31.12.2016 година), додека просечната годишна нетокаматна маргина – 3,59% (3,41% во 2016 година), а просечната годишна нето-каматна разлика 3,35% (3,18% со состојба 31.12.2016 година).

Квалитативни и квантитативни информации за ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности дадени се во Белешките кон Финансиските извештаи (во точка 2.3.2 за 2015 год. – Прилог бр.1, во точка 2.3.2 за 2016 год. – Прилог бр.2 и во точка 2.3.2 за 2017 год. – Прилог бр.3).

Валутен ризик

Валутен ризик е ризик од загуба поради промена на меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Банката е изложена на ризик во однос на ефектите од движењата на нивото на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Управувањето со валутен ризик подразбира следење, квантифицирање и контрола на отворената девизна позиција која е основен показател за нивото на изложеност на Банката на валутниот ризик. Во текот на 2017 година, Банката го надмина законскиот лимит од +/-30% само четири дена во декември, за што писмено е известена НБРМ. Банката за краток временски период се усогласи со законскиот лимит на изложеност на валутен ризик.

Квалитативни и квантитативни информации за ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности дадени се во Белешките кон Финансиските извештаи (во точка 2.3.3 за 2015 год. – Прилог бр.1, во точка 2.3.3 за 2016 год. – Прилог бр.2 и во точка 2.3.3 за 2017 год. – Прилог бр.3).

Оперативен ризик

Оперативниот ризик е дефиниран како ризик од загуби на Банката кој се јавува како резултат на случувања или настани предизвикани од неадекватни или неуспешни внатрешни процеси, луѓе, системи или надворешни настани. Тој ги

вклучува и правниот ризик и ризикот од перење пари и финансирање тероризам, како и ризиците од нарушувања во информацискиот систем.

Активностите поврзани со оперативните ризици во 2017 година опфаќаа следење, евидентирање и анализирање, како и мерење или оценка на настаните кои предизвикале или можеле да предизвикаат штета, односно претставуваат потенцијален оперативен ризик. Прифатливото ниво на оперативен ризик е дефинирано како 10% од капиталот потребен за покривање оперативен ризик пресметан согласно со пристапот на базичен индикатор. Пресметаниот капитал за 2018 година изнесува 48.971 илјади денари.

Врз основа на прибраните информации и направените анализи, во текот на 2017 година се презедоа конкретни мерки за надминување на оперативно критичните настани и за отстранување или контрола на ризикот во иднина.

Во текот на 2017 година, евидентирани се вкупно 35 оперативно-критични настани, но истите не предизвикале потешкотии во работењето на Банката.

Во извештајниот период, Банката претрпе штета поради изгубен судски спор во износ од 1.849 илјади денари, но нивото на правен ризик согласно со методологијата за оценка во текот на 2016 година беше на ниво на умерен ризик, а управувањето со ризикот е оценето како добро.

Банката има воспоставено систем за контрола и заштита од ризикот од перење пари и финансирање тероризам, врши постојана едукација на вработените сè со цел одржување ниско ниво на овој вид ризик.

Стратегиски ризик

Управувањето со стратегискиот ризик, како ризик кој произлегува од промените во деловното опкружување, негативните деловни одлуки, несоодветното спроведување на одлуките или недоволната респонзивност на Банката на промените во деловното опкружување, и во текот на 2017 година беше насочено кон остварување на деловните цели дефинирани во деловната политика и стратегија на Банката. Редовно, на месечно ниво се правеа анализи во кои се утврдуваа отстапувањата од планот и причините за отстапувањата и се даваа предлози за нивно надминување. Стратегискиот ризик во 2016 година е оценет како низок, а квалитетот на управувањето како добар.

Репутациски ризик

Репутацискиот ризик е дефиниран како ризик врз добивката или сопствените средства на Банката кој произлегува од неповолните согледувања на клиентите, доверителите, акционерите, инвеститорите и регулаторите за работењето на Банката.

Банката има воспоставено систем за примена на воспоставените акти, соодветна организациска поставеност и се врши континуирана обука на вработените со цел заштита на репутацијата на Банката.

Во текот на 2017 година, Банката не беше изложена на позначаен репутациски ризик.

5. Податоци за издавачот

5.1. Податоци за историјата и развојот на издавачот

Централна кооперативна банка АД Скопје е основана на 5 декември 1992 година под називот Силекс Банка АД Скопје.

На 18.09.2001 година настаната е статусна промена - припојување на Земјоделска банка АД Скопје кон Силекс Банка АД Скопје.

На 28.02.2008 година, Централна кооперативна банка АД Софија преку успешна понуда за преземање се стекна со 62,57% од акциите со право на глас на Силекс Банка АД Скопје и заедно со претходно поседуваните 35.000 обични акции стана мнозински сопственик со 78,60% од обичните акции Силекс Банка АД Скопје.

На 22.10.2008 година Силекс Банка АД Скопје го промени називот во Централна кооперативна банка АД Скопје.

На 03.01.2011 година во Централниот регистар на РМ запишана е статусна промена - присоединување на Статер банка АД Куманово кон Централна кооперативна банка АД Скопје, која е резултат на успешно преземање на 93,71% од обичните акции на Статер Банка АД Куманово од страна на Централна кооперативна банка АД Софија, на 06.04.2010 година. Процесот на присоединување на Статер Банка АД Куманово кон Централна кооперативна банка АД Скопје е извршен со издавање на обични акции од 14-емисија, наменета за акционерите на Статер банка АД Куманово. По уписот основната главнина на Централна кооперативна банка АД Скопје изнесува 1.397.967.480,00 денари и се состои од 553.087 обични акции со номинална вредност од 41,2069 EUR.

5.1.1. Полн назив, фирма и седиште на издавачот

Централна кооперативна банка АД Скопје со седиште на ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје; Тел: +389 2 3249 300; и e-mail: info@ccbmk.mk

5.1.2. Датум на регистрација во трговскиот регистар и матичен број на друштвото

14.04.1993 година, со Решение за основање на „Силекс банка“ АД Скопје од Окружен стопански суд Скопје бр. 1-36694-о-о-о, на неопределено време, ЕМБС 4640063

5.1.3. Датум на основање на друштвото и времето за кое е основано друштвото, освен кога е основано на неопределено време

05.12.1992 година, согласно Решение за основање на „Силекс банка“ АД Скопје донесено од Окружен стопански суд Скопје, бр. 1-36694-о-о-о од 14.04.1993 година, на неопределено време

5.1.4. Правна форма на друштвото и законите врз основа на кои работи

Централна кооперативна банка АД Скопје е организирана како Акционерско друштво (АД) согласно Законот за трговски друштва.

Централна кооперативна банка АД Скопје работи врз основа на Закон за банки, Законот за трговски друштва, Законот за хартии од вредност, Закон за платен промет, Закон за девизно работење, Закон за облигациони односи, Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, Закон за заштита на личните податоци и сите други законски и подзаконски акти релевантни за банкарското работење.

6. Деловен преглед

6.1. Основни дејности

6.1.1 Опис на активности кои ги врши издавачот во согласност со закон, како и податоци за основните категории на производи и услуги кои се продадени за последните три финансиски години

Согласно дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на Народна банка на Република Македонија, Банката е овластена да ги врши следните финансиски активности:

1. Прибирање депозити и други повратни извори на средства
2. кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;
3. кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;
4. издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница);
5. финансиски лизинг;
6. менувачки работи;
7. платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
8. издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
9. најмување сефови, остава и депо;
10. тргување со инструменти на пазарот на пари;
11. тргување со хартии од вредност;

12. управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување клиенти;
13. чување хартии од вредност за клиенти;
14. советување правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или со други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување со правни лица;
15. продажба на полиси за осигурување;
16. посредување во склучување договори за кредити и заеми;
17. обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;
18. економско - финансиски консалтинг, и
19. брз трансфер на пари.

Во последните три финансиски години Банката ги извршува следните финансиски активности:

1. Прибирање депозити и други повратни извори на средства;
2. Кредитирање во земјата и финансирање комерцијални трансакции;
3. издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница);
4. најмување сефови, остава и депо;
5. финансиски лизинг;
6. менувачки работи;
7. платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
8. издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
9. обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;
10. економско-финансиски консалтинг, и
11. брз трансфер на пари

6.1.2. Податоци за воведување на некој нов значаен производ или услуга, односно за отпочнување со нова активност

- Проширено кредитно портфолио за финансирање на населението во кое трите носечки продукти се: ЦКБ пакет-ДОВЕРБА, ЦКБ ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека и ЦКБ станбен кредит;
- Зголемување на картичното работење преку издавање на дебитни и кредитни картички од Visa i MasterCard меѓународните финансиски институции и инсталација на банкомати и ПОС-терминали, вклучувајќи издавање бесконтактни картички и инсталација на бесконтактни ПОС-терминали;
- Засилена техничка поддршка на продажните процеси и унапредување на поставениот технолошки сетап преку реализација на проектите за СМС-информирање и онлајн процесирање на картичните трансакции;
- Зголемување на поддршката на стопанството, преку континуирано прилагодување на понудата на продукти за правни субјекти, согласно

- побарувањата на пазарот и подобрување на конкурентноста, преку приспособувања на ценовните услови на услугите од платниот промет.
- Испланирана, фокусирана и континуирана маркетинг поддршка на сите деловни активности со цел константно медиумско присуство и зголемување на пазарната свесност за брендот Централна кооперативна банка.

6.2. Пазари на кои издавачот работи

Централна кооперативна банка АД Скопје својата активност ја остварува на територијата на Република Македонија, во рамките на економското, социјално, општествено и политичко опкружување, карактеристично за земјата.

Макроекономското окружување во Република Македонија во 2018 година се карактеризира со стабилна макроекономска политика и ниво на инфлација кое се движи под нивото на проекцијата од 2%, односно истата постигна вредност од 1,6%.

Очекувањата за економскиот амбиент во 2018 година беа позитивни со солидна стапка на проектиран раст на економијата од 3,2%, кој се темели на повољните надворешни фактори и поповољниот внатрешен политички амбиент. Сепак, постигнатите резултати во првата половина од годината, во кој економијата забележа понизок раст од очекуваниот (1,6%), претежно поради падот на инвестициите во услови на забавено остварување на јавните инфраструктурни инвестиции, понатаму, најавените деликатни политички случувања, како и делумна реализација на негативните ризици на глобално ниво, како резултат на натамошна ескалација на трговскиот протекционизам, ефектите од темпото на нормализацијата на монетарните политики на централните банки во развиените земји, продолжувањето на трендот на засилен раст на цените на нафтата на светските берзи, како и на зголемените политички и геополитички ризици во повеќе региони од светот, го доведоа во прашање остварувањето на предвидениот економски раст, поради што НБРМ изврши надолна ревизија на очекуваната стапка на економски раст за 2018 година од 3,2% на 2,3%.

Сепак се очекува дека евентуалното придвижување на интегративните процеси на Република Македонија би претставувало значителен позитивен имплус за економијата, при што резултатите би се почувствувале најрано кон почетокот на наредната година. Во таа насока се и големите очекувањата на инвеститорите за ревитализирање на инвестициската активност со промената на владините мерки за стимулирање на инвестициите и со најавеното започнување на јавните инвестиции во патната инфраструктура, што заедно со активноста на новите капацитети со странски капитал ориентирани кон извоз и солиден прилив на нови странски инвестиции, би биле главни фактори за растот во наредниот период. Во прилог на очекувањата за зголемена економска активност оди и стабилната макроекономска политика која се одржува во континуитет, како и стабилниот финансиски систем кој покажа висока отпорност во услови на значајни ризици кои го следат економското окружување.

Мерката на НБРМ за намалување на основната каматна стапка од 3% на 2,75% во третиот квартал од 2018 година, може да се толкува како сигнал за стабилен финансискиот систем и да претставува импулс за понатамошен раст на кредитирањето на корпоративниот сектор и секторот домаќинства и подобрување на ликвидноста во националната економија. Во однос на инфлаторните движења, не постојат видливи нагорни притисоци, односно се очекува задржување на ниска стапка на инфлација (околу 2%).

И покрај забележителна двегодишна економска стагнација, забележан е позитивен тренд во работењето на Централна кооперативна Банка АД Скопје. Банката во текот на 2017 година оствари раст на нето-кредитите за 12,32% во однос на претходната година и минимално зголемување на пазарното учество во вкупниот банкарски сектор кое со крајот на 2017 година изнесува 1,98%. Веќе подолг период евидентно е окрупнувањето на банкарскиот сектор, преку извршените присоединувања на малите банки. На крајот на 2017 година, во банкарскиот сектор присутни се 15 банки, од кои: 5 големи, 7 средни и 3 мали банки.

Присуството на 15 банки во однос на бројот на населението во Република Македонија покажува на недоволен степен на консолидација на банкарскиот сектор, што отвора можност за понатамошно консолидирање на банкарскиот сектор. Централна кооперативна банка АД Скопје преку присоединувањето на Статер банка АД Куманово, како и преку сопствен органски раст, достигна вкупна актива од 140 милиони евра и со тоа успеа да исполни една од своите најзначајни стратешки цели – да влезе и да се одржи во групата на средни банки.

7. Организациона структура

7.1. Доколку издавачот е дел од група (посложен деловен систем), краток опис на позицијата на издавачот во таа група

Централна кооперативна банка АД Скопје е дел од банкарска група, која е под контрола на Централна кооперативна банка АД Софија Бул. „Цариградско шосе“ бр. 87, Софија, Р Бугарија. На оваа банкарска група припаѓаат и: АО „ИК БАНК“ ул. „Вишневского“ д.24, град Казан, 420043, Р Татарстан, Руска Федерација и ЦКБ АСЕТС МЕНАЏМЕНТ ЕАД Бул. „Цариградско шосе“ бр.87 Софија, Р Бугарија.

Централна кооперативна банка АД Софија припаѓа на финансиската структура на ЦКБ Груп ЕАД Софија, кој е најголем акционер со 68,56% од акциите на ЦКБ АД Софија.

Процент на директно / индиректно учество на матичната компанија
ЦКБ АД Софија во банкарската група

Акционер	ЦКБ АД Скопје	АО ИК БАНК	ЦКБ Асетс менаџмент
----------	---------------	---------------	------------------------

			ЕАД
ЦКБ АД Софија	87,35%	86,27%	100%
ЦКБ Груп ЕАД	4,48%		
Вкупно	91,83%	86,27%	100%

7.2. Податок дали издавачот е зависен од други друштва во рамките на групата, заедно со објаснување на зависноста односно поврзаноста со друштвата во групата

Во сопственичката структура на капиталот на Централна кооперативна банка АД Скопје, квалификувано учество има Централна кооперативна банка АД Софија, која заедно со поврзаното друштво ЦКБ Груп ЕАД Софија поседува 91,83% од вкупниот број на акции со право на глас т.е. обични акции.

Освен од матичната компанија Централна кооперативна банка АД Софија, Банката не е зависна од другите друштва во рамките на групата на која припаѓа.

8. Трендови

Најзначајните движења во врска со работењето на издавачот кои би можеле да имаат суштинско значење на перспективите на издавачот за последната финансиска година и до денот на изготвување на просpektот

- Зголемување на пазарното учество на Централна кооперативна банка АД Скопје во вкупниот банкарски сектор преку постигнување повисока на стапка на пораст на активата од таа на банкарскиот сектор и со интензивен пораст на кредитите преку понуда на конкурентни производи со ниски каматни стапки, унапредување на процесите за кредитирање и прибирање на депозити. учество.
- Развивање на деловната мрежа за приближување и придобивање нови клиенти, отворајќи просечно по една нова експозитура годишно и усовршувајќи алтернативни канали за дистрибуција заради привлекување на помладата популација преку користење на информатичките технологии во банкарското работење.
- Дефинирање нова целна група - групата на мали и средни бизниси, преку понуда на широк спектар на висококонкурентни производи, притоа користејќи индивидуален пристап кон клиентите за креирање трајна врска и континуирана грижа за раст на постојната група на клиенти.
- Задржување на постојните извори на финансирање и одржување висок степен на ликвидност преку порастот на депозитите како основен услов за раст на активата на Банката.

- Развој на информатички технологии, постојано унапредување на својот интегриран информациски систем со цел да одговори на потребите на клиентите и нивните очекувања во однос на квалитетот и ефикасноста на услугата.

9. Прогнозирање на профитот – опционо

Банката нема да достави информации во врска со прогнозирање на профитот.

10. Органи на издавачот

10.1. Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот за членовите на Надзорниот Одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот Одбор, и други органи утврдени со Статутот (кредитен Одбор и слично), како и податок за значајните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач.

Членови на Надзорен одбор:

- Тихомир Атанасов - Претседател на Надзорен Одбор
- Георги Константинов – Заменик - претседател на Надзорен Одбор
- Христо Христов - член на Надзорен Одбор
- Љубен Нанов - Независен член на Надзорен Одбор
- Киро Костов - Независен член на Надзорен Одбор

Членови на Одбор за управување со ризици:

- Станимир Станчев - член на Управен одбор
- Борка Цветановска - директор на Дирекцијата за парични пазари и ликвидност
- Жаклина Мариќ - директор на Дирекцијата за анализа и управување со ризици
- Вукота Чукиќ - директор на Дирекцијата за ИТ
- Драги Рајковски - директор на Дирекцијата за банкарски операции

Членови на Одборот за ревизија:

- Георги Константинов - Претседател
- Соња Чулева – Заменик - претседател, независен член
- Тихомир Атанасов – член
- Христо Христов – член
- Власте Савевски – Независен член

Членови на Управниот одбор:

- Неделин Валчев - Претседател на Управен Одбор
- Орце Трајковски - Член на Управен Одбор

- Станимир Станчев - Член на Управен Одбор

Членови на Кредитниот одбор:

- Неделин Валчев - претседател на Управен одбор, претседател на Кредитен одбор
- Надка Спировска - директор на Дирекција за правни работи, член на Кредитен одбор
- Јован Здравески- директор на Дирекција за анализа и управување со кредитниот ризик, член на Кредитен одбор

Податоци за членовите на Надзоран одбор:

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Тихомир Атанасов 11.07.1972 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	- Претседател на Надзорниот одбор - Член на Одборот за ревизија
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Постои поврзаност преку: - Централна кооперативна банка АД Софија; - ЦКБ Груп ЕАД Софија.
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 12.02.2013 год. – до моментов ЧЕЗ Разпределение Бугарија АД, Софија - член на Надзорен одбор; 2. 05. 2009 г. - 25.04.2014 год. Авиокомпанија Бугарија ЕР ЕАД, Софија - учествува во работата на одборот на директорите, во својството на законски претставник на членот на одборот - ЦКБ

	ГРУП ЕАД, Софија; 3. 20.06. 2008 год. - до моментов Централна кооперативна банка АД Скопје - претседател на Надзорниот одбор; 4. 10.06.2008 год. - 27.06.2012 год. Бесатур АД, Софија - член на Одборот на директорите и законски застапник; 5. 19.05.2008 год. - 09.04.2010 год. ПОАД ЦКБ – Сила, Софија - член на Надзорниот одбор; 6. 27.03.2008 год. - 10.09.2012 год. Петрохим Трејд ЕАД, Софија - член на Одборот на директорите; 7. 21.01.2008 год. – 28.10.2015 год. Ескана АД, Варна - член на Одборот на директорите; 8. 04.05 2005 год. - до моментов ЦКБ ГРУП ЕАД член на Управниот одбор и Извршен директор; 9. 20.09. 2002 год. - до моментов - Осигурително и реосигурително акционерско друштво АРМЕЕЦ, Софија - Учествува во работата на Надзорниот одбор, во својството на законски застапник на членот на одборот - Централна кооперативна банка" АД, Софија;
--	--

		10. 05.10. 2001 год. - до моментот Централна кооперативна банка АД Софија – прокурист; 11. 19.04.2000 год. – 21.07.2014 год. КОПИ 2000 ДООЕЛ, Варна Управител; 12. 08.09.1999 год. – 30.09.2001 год. Реал Финанс АД - Инвестициски посредник, член на Одборот на директорите и Извршен директор; 12. 12.06.1997 год. - 13.08.2012 год. БГ ГРУП ДОО, Варна – Управител.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	- ЧЕЗ Разпределение Бугарија АД, Софија, Член на Надзорен одбор, сеуште е член; - Авиокомпанија Бугарија ЕР ЕАД, Софија, Учествува во работата на одборот на директорите, во својството на законски претставник на членот на одборот - ЦКБ ГРУП ЕАД, Софија, сеуште е законски претставник; - Централна кооперативна банка АД Скопје, Претседател на Надзорниот одбор, сеуште е претседател; - ЕСКАНА АД, Варна, Член на Одборот на директорите, повеќе не е член; - ЦКБ ГРУП ЕАД, Член на

		Управниот одбор и Извршен директор, сеуште е член; - Осигурително и реосигурително акционерско друштво АРМЕЕЦ, Софија, Учествува во работата на Надзорниот одбор, во својството на законски застапник на членот на одборот - Централна кооперативна банка" АД, Софија, сеуште е законски застапник; - Централна кооперативна банка АД Софија, Прокурист, сеуште е прокурист; - КОПИ 2000 ДООЕЛ, Варна, Управител, повеќе не е управител.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Георги Константинов 19.04.1966 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	- Заменик претседател на Надзорниот одбор - Претседател на Одборот за ревизија
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Потои поврзаност преку Централна кооперативна банка АД Софија
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 07.1999 г. – до моментот, Централна кооперативна банка АД Софија - Извршен директор и член на Управниот одбор; 2. 20.06. 2008 г. - до моментот “Централна кооперативна банка” АД Скопје - Зам. претседател на Надзорниот одбор; 3. 04.1999 г. – 06.1999 год. ТБ “Биохим” АД Софија, член на Управниот одбор и Генерален директор на “Проблематични кредити, правни услуги и кредитни истражувања”, директно одговара за раководството на: главна дирекција “Проблематични кредити”, Дирекција за правни услуги, Оддел за кредитни испитувања, Зам. претседател на Кредитниот

	одбор; 4. 08.1997 г. – 03.1999 г. ТБ "Биохим" АД Софија, Главна дирекција "Проблематични кредити" Оддел "Реструктурирање" - Управител на оддел Член на Кредитниот комитет на ТББ АД; 5. 05.1996 г. – 07.1997 г. ТБ "Биохим" АД Софија, Сектор "Кредитирање", Оддел "Проблематични кредити", Управител на оддел; 6. 11.1995 г. – 04.1996 г. ТБ "Биохим" АД (правен следбеник на ТБ Софијабанк АД), сектор "Информатичка политика и анализа", оддел "Планирање и анализа", експерт; 7. 04.1994 г. – 10.1995 г. ТБ "Софијабанк" АД (правен следбеник на ТБ "Електроника" АД), "Девизна Дирекција", Централа, експерт "Девизни банкарски операции"; 8. 10.1992 г. – 03.1994 г.
--	---

10.3.1.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	ТБ "Софијабанк" АД /правен следбеник на ТБ "Електроника" АД "Девизна дирекција" Централа, експерт; 9. 08.1991 г. – 09.1992 г. ТБ "Електроника" АД Девизно сметководство – Централа, сметководител.
10.3.2.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Заменик Претседател на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, сеуште е заменик претседател.
10.3.3.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не е член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Христо Христов 04.02.1968
	Функција што ја врши кај издавачот	- Член на Надзорниот одбор - Член на Одборот за ревизија
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Постои поврзаност преку Централна кооперативна банка АД Софија
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 16.05.2013 год. – до моментот “Централна кооперативна банка” АД, Софија - Претседател на Комитетот за следење, оценка, класифицирање и резервации на ризичните изложености; 2. 30.01.2003 г. – 15.05.2013 г. – Централна кооперативна банка АД Софија, член на Комитетот за набљудување, оценка, класифицирање и прекласифицирање на ризични изложености; 3. 16.05.2013 г. до моментот – Централна кооперативна банка АД Софија, Претседател на Комитетот за набљудување, оценка, класифицирање и прекласифицирање на ризични изложености; 4. август 2001 год. – до

		моментов "Централна кооперативна банка" АД, Софија – правен консултант; 5. мај 1996 год. - јуни 2001 год. Консултантска кука "Рацио Легис" ДОО, Софија – управител; 6. јули 1995 год. – мај 1996 год. Меѓународна осигурителна и реосигурителна компанија "Европа" АД, Софија - експерт по реосигурување.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Централна кооперативна банка АД Скопје – член на Надзорниот одбор, сеуште е член
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не бил член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Љубен Нанов 10.08.1971 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	Независен член на Надзорниот одбор
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. јули 2017 г. - до моментов Раководител на проект "Ремонтно друштво "БДЖ Ремонт" ДООЕЛ; 2. 10.2016 г. – 06.2017г. Финансов директор на "БДЖ Патнички Превози" ДООЕЛ; 3. 11. 2014 г. - 09.2016 г. - Финансов директор на "БДЖ Товарни превози" ДООЕЛ; 4. од 2012 - до моментов - Член на надзорниот одбор на Захарни Заводи АД, Горна Орјаховица; 5. 11.2009 г. – 02.2011 г. – финансиски директор – Бугарски пошти ЕАД, Национален поштенски оператор; 6. 01.2009 г. – 11.2009 г. – Финансиски аналитичар, Бенчмарк АД, гр. Софија,

		Инвестициски посредник; 7. 09.2005 г. – 12.2008 г. – Началник на управа за ликвидност, Еуробанка И Еф Ци Бугарија АД, гр. Софија, Банкарска дејност; 8. 06.2003 г. – 09.2005 г. – Началник во сектор за продажба на финансиски продукти, Еуробанк И Еф Ци Бугарија АД, гр. Софија, Банкарска дејност; 9. 12.2000 г. – 06.2003 г. – Менаџер на портфолија, Бугарска народна банка на Република Бугарија; 10. 08.1998 г. – 12.1999 г. – Работи на девизен пазар, Сосиете Женерал Експресбанк АД, гр. Варна, Банкарска дејност; 11. 10.1995 г. – 07.1998 г. – Работи на девизен пазар, Експресбанка АД, гр. Варна, Банкарска дејност; 12. 04.1994 г. – 10.1995 г. – Кредитен сметководител/ администратор, Стопанска банка АД, гр. Софија, Филијала Варна, Банкарска дејнсот.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Не е член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор ниту е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години во ниту едно друштво
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и	Не е член на одбор на директори односно

	надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Киро Костов 05.10.1954 Г.
	Функција што ја врши кај издавачот	Независен член на Надзорниот одбор
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 01.02.2013 г. – до моментов – Овластен проценител за процена на капитал на ТД, ЈП и др. правни субјекти со 10,00 часа неделно работно време, Центар за процена

		ДОО Скопје; 2. 01.04.2004 г. – 31.12.2008 г. Втор извршен директор, АД Доматти Свети Николе; 3. 01.11.2003 г. – 31.03.2004 г. – Финансиски директор, АД Месна индустрија и кланица (МИК) Свети Николе; 4. 01.01.2002 г. – 31.10.2003 г. – Раководител на експозитура во Свети Николе, Експорт Импорт банка банка АД; 5. 01.11.1991 г. – 31.12.2001 г. Директор на експозитура, Служба на општествено книговодство и Завод за платен промет; 6. 01.02.1981 г. – 31.10.1991 г. – Финансиски инспектор за контрола на правни лица, банки, осигурителни компании, буџети на ОПЗ и др. субјекти, Служба за општествено книговодство.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Делта консалтинг ДООЕЛ Свети Николе, сеуште е содружник
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не била член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена	Не му е изречена мерка на

	мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

Податоци за членовите на Одбор за управување со ризици:

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Станимир Станчев 28.10.1969 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	- Член на Управниот одбор; - Член на Одборот за управување со ризици
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 05.2013 г. – до денес Централна кооперативна банка АД Скопје Член на Управен одбор; 2. 02-2013 – 05.2013

10.3.1.	Податок дали дадено лице е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или	Централна кооперативна банка АД Скопје, Советник на Управен одбор; 3. 01.2011 – 02.2013 г. Централна кооперативна банка АД Скопје, Главен специјалист; 4. 05.2010 – 01.2011 г. Статер банка АД Куманово, Член на Управен одбор; 5. 03.2009 – 05.2010 г. - Централна кооперативна банка АД Скопје, Советник на Управен одбор; 6. 06.2008 – 03.2009 г. - Централна кооперативна банка АД Скопје, Главен специјалист; 7. 01.2006 – 06.2008 г. - Централна кооперативна банка АД Скопје, Главен сметководител; 8. 07.2002 – 01.2006 г. - Обединета бугарска банка АД Ловеч, Кредитен референт.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или	Централна кооперативна банка АД Скопје, Член на Управен одбор – сеуште е.

	содружник односно акционер	
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Борка Цветановска 02.10.1966
	Функција што ја врши кај издавачот	Директор на Дирекција за парични пазари и ликвидност
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично).	Нема поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. Директор на Дирекција за парични пазари, ликвидност и инвестиции во период од 01.11.2008 г. –

		до моментов во Централна кооперативна банка АД Скопје;
		2. Член на Управен одбор во период од 04.05.2001 г. - 19.01.2007 г. во Силекс Банка АД Скопје (правен претходник на Централна кооперативна банка АД Скопје);
		3. Финансиски директор во период 05.05.1996-04.05.2001 во Силекс Банка АД Скопје.
		4. Референт во Дирекција за средства и кредити во период 01.04.1993-04.05.1996 во Силекс Банка АД Скопје.
		5. Референт во одел за финансии во период 01.09.1991-01.04.1993 во РИК Силекс АД Кратово.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Член на Надзорен одбор на АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое

	на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Жаклина Мариќ 09.06.1965 година
	Функција што ја врши кај издавачот	Член на Одбор за управување со ризици
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	Институција Централна кооперативна банка АД Скопје Директор на Дирекција за анализа и управување со ризици и член на Одборот за управување со ризици - 01.2011- до денес Институција Статер Банка АД Куманово - Член на Управен одбор Период : 05.2010-01.2011

	Институција Централна кооперативна банка АД Скопје Член на Управен одбор Период : 10.2008 – 05.2010 Институција Силекс банка АД Скопје Член на Рабооводен орган Период: 01.2007-10.2008 Институција Силекс банка АД Скопје Служба за внатрешна ревизија Период: 09.2001 - 12.2006 Институција Силекс банка АД Скопје Служба за кредитирање на правни и физички лица Период: 02.1997 – 09.2001 Институција ПТП Фригомак Фрут увоз-извоз Скопје шеф на сметководство Период: 08.1994 – 04.1995 Институција ТП Морис увоз –извоз Скопје
--	---

		сметководител Период: 02.1991 – 08.1994
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Одбор за управување со ризици
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Вукота Чукиќ 17.02.1971 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	Директор на Дирекција за информатички технологии, Член на одбор за управување ризици
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот

10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	НЛБ Тутунса банка – Раководител на служба за системска администрација 1999 – 2002, Заменик Директор на Дирекција ИТ 2002 - 2007
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Не е член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор ниту е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години во ниту едно друштво
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Драги Рајковски
	Функција што ја врши кај издавачот	20.03.1963 година - Директор на Дирекција за платни системи и операции; - Член на Одборот за управување со ризици.
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 2008 година – до моментов - Централна кооперативна банка АД Скопје, Директор на Дирекција за платни системи и операции; 2. 2002 г. – 2007 г. - Македонска банка АД Скопје, Раководител на Дирекција за плаќања во земјата; 3. 2001 г. – 2002 г. Македонска банка АД Скопје, Шеф на Службата за платен промет; 4. 2000 г. -2001 г. - Завод за платен промет на РМ, Шеф на Секторот за готовински платен промет; 5. 1995 г. -2001 г. Завод за платен промет на Република Македонија,

		Соработник во Секторот за платен промет, во работењето со банки; 6. 2001 г. – 2002 г. - Министерство за финансии, Член на поширокиот состав на Управниот комитет за реформите на платниот промет во Република Македонија.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.

Податоци за членовите на Одборот за ревизија:

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Георги Константинов
------	---------------------------------	---------------------

		19.04.1966 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	- Заменик претседател на Надзорниот одбор - Претседател на Одборот за ревизија
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Потои поврзаност преку Централна кооперативна банка АД Софија
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 07.1999 г. – до моментот, Централна кооперативна банка АД Софија - Извршен директор и член на Управниот одбор; 2. 20.06. 2008 г. - до моментот "Централна кооперативна банка" АД Скопје - Зам. претседател на Надзорниот одбор; 3. 04.1999 г. – 06.1999 год. ТБ "Биохим" АД Софија, член на Управниот одбор и Генерален директор на "Проблематични кредити, правни услуги и кредитни истражувања", директно одговара за раководството на: главна дирекција "Проблематични кредити", Дирекција за правни услуги, Оддел за кредитни испитувања, Зам. претседател на Кредитниот одбор;

		4. 08.1997 г. – 03.1999 г. ТБ "Биохим" АД Софија, Главна дирекција "Проблематични кредити" Оддел "Реструктурирање" - Управител на оддел Член на Кредитниот комитет на ТББ АД;
		5. 05.1996 г. – 07.1997 г. ТБ "Биохим" АД Софија, Сектор "Кредитирање", Оддел "Проблематични кредити", Управител на оддел;
		6. 11.1995 г. – 04.1996 г. ТБ "Биохим" АД (правен следбеник на ТБ Софијабанк АД), сектор "Информатичка политика и анализа", оддел "Планирање и анализа", експерт;
		7. 04.1994 г. – 10.1995 г. ТБ "Софијабанк" АД (правен следбеник на ТБ "Електроника" АД), "Девизна Дирекција", Централа, експерт "Девизни банкарски операции";
		8. 10.1992 г. – 03.1994 г. ТБ "Софијабанк" АД

		/правен следбеник на ТБ "Електроника" АД "Девизна дирекција" Централа, експерт; 9. 08.1991 г. – 09.1992 г. ТБ "Електроника" АД Девизно сметководство – Централа, сметководител.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Заменик Претседател на Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, сеуште е заменик претседател.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот
10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Соња Чулева
	Функција што ја врши кај издавачот	14.12.1952 Заменик Претседател на

		Одбор за ревизија
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Претседател на Комисија за регистрација ИОРРМ
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема каква било поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 11.2004 г. – 09. 2006 г. - Deloitte Скопје, Менаџер на Ревизија; 2. 1997 г. – 2004 г. - Ernst & Young, Скопје, Менаџер на Ревизија; 3. 1994 г. -1997 г. - ИМС - Скопје консултантска компанија за проценителски услуги Скопје, Сопственик и директор; 4. 1976 - 1982 г. - Министерство за финансии на Република Македонија, Раководител на сектор за кредити од Светска Банка/САД и Европска Банка.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Ревизија Чулева - Скопје, управител и сопственик – сеуште е
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот	Не е член на одбор на

	на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не и е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Тихомир Атанасов 11.07.1972 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	- Претседател на Надзорниот одбор - Член на Одборот за ревизија
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Постои поврзаност преку: - Централна кооперативна банка АД Софија; - ЦКБ Груп ЕАД Софија.
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 12.02.2013 год. – до моментов ЧЕЗ Разпределение Бугарија АД, Софија - член на Надзорен

	одбор; 2. 05. 2009 г. - 25.04.2014 год. Авиокомпанија Бугарија ЕР ЕАД, Софија - учествува во работата на одборот на директорите, во својството на законски претставник на членот на одборот - ЦКБ ГРУП ЕАД, Софија; 3. 20.06. 2008 год. - до моментов Централна кооперативна банка АД Скопје - претседател на Надзорниот одбор; 4. 10.06.2008 год. - 27.06.2012 год. Бесатур АД, Софија - член на Одборот на директорите и законски застапник; 5. 19.05.2008 год. - 09.04.2010 год. ПОАД ЦКБ - Сила, Софија - член на Надзорниот одбор; 6. 27.03.2008 год. - 10.09.2012 год. Петрохим Трејд ЕАД, Софија - член на Одборот на директорите; 7. 21.01.2008 год. - 28.10.2015 год. Ескана АД, Варна - член на Одборот на директорите; 8. 04.05 2005 год. - до моментов ЦКБ ГРУП ЕАД член на Управниот одбор и Извршен директор; 9. 20.09. 2002 год. - до моментов - Осигурително и реосигурително
--	--




		акционерско друштво АРМЕЕЦ, Софија - Учествува во работата на Надзорниот одбор, во својството на законски застапник на членот на одборот - Централна кооперативна банка" АД, Софија; 10. 05.10. 2001 год. - до моментот Централна кооперативна банка АД Софија – прокуриснт; 11. 19.04.2000 год. – 21.07.2014 год. КОПИ 2000 ДООЕЛ, Варна Управител; 12. 08.09.1999 год. – 30.09.2001 год. Реал Финанс АД - Инвестициски посредник, член на Одборот на директорите и Извршен директор; 12. 12.06.1997 год. - 13.08.2012 год. БГ ГРУП ДОО, Варна – Управител.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	- ЧЕЗ Разпределение Бугарија АД, Софија, Член на Надзорен одбор, сеуште е член; - Авиокомпанија Бугарија ЕР ЕАД, Софија, Учествува во работата на одборот на директорите, во својството на законски претставник на членот на одборот - ЦКБ ГРУП ЕАД, Софија, сеуште е законски претставник; - Централна кооперативна банка АД Скопје, Претседател на Надзорниот одбор, сеуште е

		претседател; - ЕСКАНА АД, Варна, Член на Одборот на директорите, повеќе не е член; - ЦКБ ГРУП ЕАД, Член на Управниот одбор и Извршен директор, сеуште е член; - Осигурително и реосигурително акционерско друштво АРМЕЕЦ, Софија, Учествува во работата на Надзорниот одбор, во својството на законски застапник на членот на одборот - Централна кооперативна банка" АД, Софија, сеуште е законски застапник; - Централна кооперативна банка АД Софија, Прокурист, сеуште е прокурист; - КОПИ 2000 ДООЕЛ, Варна, Управител, повеќе не е управител.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е

	податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Христо Христов 04.02.1968
	Функција што ја врши кај издавачот	- Член на Надзорниот одбор - Член на Одборот за ревизија
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Постои поврзаност преку Централна кооперативна банка АД Софија
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 16.05.2013 год. – до моментот “Централна кооперативна банка” АД, Софија - Претседател на Комитетот за следење, оценка, класифицирање и резервации на ризичните изложености; 2. 30.01.2003 г. – 15.05.2013 г. – Централна кооперативна банка АД Софија, член на Комитетот за набљудување, оценка, класифицирање и прекласифицирање на ризични изложености; 3. 16.05.2013 г. до



		моментов – Централна кооперативна банка АД Софија, Претседател на Комитетот за набљудување, оценка, класифицирање и прекласифицирање на ризични изложености; 4. август 2001 год. – до моментов “Централна кооперативна банка” АД, Софија – правен консултант; 5. мај 1996 год. - јуни 2001 год. Консултантска кука “Рацио Легис” ДОО, Софија – управител; 6. јули 1995 год. – мај 1996 год. Меѓународна осигурителна и реосигурителна компанија “Европа” АД, Софија - експерт по реосигурување.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Централна кооперативна банка АД Скопје – член на Надзорниот одбор, сеуште е член
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое

	на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Власте Савевски 31.08.1953
	Функција што ја врши кај издавачот	Независен член на Одборот за ревизија
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 31.08.2014 г. – Компанија Силекс АД Кратово, Советник по финансии; 2. 15.06. 1992 г. - 31.08 2014 г. компанија Силекс АД Кратово, Финансов директор; 3. 1981 г. - 15.06. 1992 г. - РИК СИЛЕКС-Кратово, Раководител на одделение за РАЗВОЈ ПЛАН И АНАЛИЗА; 4. 1986 година – до моментов, Силекс АД

		Кратово, член на Управен одбор; 5. 1986-2014 г. - Фудбалски клуб СИЛЕКС Кратово, Претседател.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Силекс АД Кратово, член на Управен одбор – сеуште е.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

Податоци за членовите на Управниот одбор:

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Неделин Валчев 01.06.1969 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	- Претседател на Управниот одбор, - Претседател на

		Кредитниот одбор.
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 2008 г. – до моментот – Претседател на Управниот одбор, Централна кооперативна банка АД Скопје; 2. 2001 г. – 2008 г. Софија – Заменик директор на Внатрешна ревизија, Централна кооперативна банка АД Банкарска дејност; 3. 2007 г. – 2008 г. – Директор на дирекција за внатрешна ревизија, „ЦКБ Асетс Менаџмент“ ЕАД; 4. 1999 г. – 2001 г. – Главен сметководител, „Денсим“ ДОО – Варна, Трговија и производство; 5. 1998 г. – 1999 г. – Главен сметководител, „Банка ДСК“ ЕАД – филијала Ласковец, банкарска дејност; 6. 1995 г. – 1998 г. Директор, ПЧБ АД –

		Харманли, банкарска дејност; 7. 1993 г. – 1995 г. – Сметководител, ТБ „Биохим“ АД филијала Харманли, банкарска дејност.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Централна кооперативна банка АД Скопје – Претседател на Управниот одбор – сеуште е.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Орце Трајковски 26.03.1970
	Функција што ја врши кај издавачот	Член на Управниот одбор;
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот

10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 07.2007 г. — до моментот - Централна кооперативна банка АД Скопје Член на Управниот одбор; 2. 09.2005 – 07.2007 г. Централна кооперативна банка АД Скопје, Одговорно лице за сигурност на информативниот систем; 3. 09.2001 г. – 09.2005 г. Централна кооперативна банка АД Скопје, Директор на дирекција за платен промет во земјата, - програмер; – 11.1996 г. – 09.2001 г. аналитичар, систем инженер, администратор на мрежи и администратор на бази на податоци;
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Централна кооперативна банка АД Скопје, Член на Управниот одбор, сеуште е.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и	Не е член на одбор на директори, управен и

	надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не и е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Станимир Станчев 28.10.1969 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	- Член на Управниот одбор; - Член на Одборот за управување со ризици
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 05.2013 г. – до денес Централна кооперативна

	банка АД Скопје Член на Управен одбор; 2. 02.2013 – 05.2013 Централна кооперативна банка АД Скопје, Советник на Управен одбор; 3. 01.2011 – 02.2013 г. Централна кооперативна банка АД Скопје, Главен специјалист; 4. 05.2010 – 01.2011 г. Статер банка АД Куманово, Член на Управен одбор; 5. 03.2009 – 05.2010 г. - Централна кооперативна банка АД Скопје, Советник на Управен одбор; 6. 06.2008 – 03.2009 г. - Централна кооперативна банка АД Скопје, Главен специјалист; 7. 01.2006 – 06.2008 г. - Централна кооперативна банка АД Скопје, Главен сметководител; 8. 07.2002 – 01.2006 г. - Обединета бугарска банка АД Ловеч, Кредитен референт.
--	---

10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Централна кооперативна банка АД Скопје, Член на Управен одбор – сеуште е.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.

Податоци за членовите на Кредитниот одбор:

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Неделин Валчев 01.06.1969 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	- Претседател на Управниот одбор, - Претседател на Кредитниот одбор.
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Нема значајни активности на надвор од работењето на издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на	Нема било каква поврзаност со другите

	Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	1. 2008 г. – до моментот – Претседател на Управниот одбор, Централна кооперативна банка АД Скопје; 2. 2001 г. – 2008 г. Софија – Заменик директор на Внатрешна ревизија, Централна кооперативна банка АД Банкарска дејност; 3. 2007 г. – 2008 г. – Директор на дирекција за внатрешна ревизија, „ЦКБ Асетс Менаџмент“ ЕАД; 4. 1999 г. – 2001 г. – Главен сметководител, „Денсим“ ДОО – Варна, Трговија и производство; 5. 1998 г. – 1999 г. – Главен сметководител, „Банка ДСК“ ЕАД – филијала Ласковец, банкарска дејност; 6. 1995 г. – 1998 г. Директор, ПЧБ АД – Харманли, банкарска дејност; 7. 1993 г. – 1995 г. – Сметководител, ТБ „Биохим“ АД филијала Харманли, банкарска

		дејност.
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Централна кооперативна банка АД Скопје – Претседател на Управниот одбор – сеуште е.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Надка Спировска 06.05.1961 г.
	Функција што ја врши кај издавачот	Член на Кредитен одбор/Директор на Дирекција за правни работи
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување	Нема било каква поврзаност со другите членови на Надзорниот

	со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	Дипл.правник со положен правосуден испит, нотарски испит, работно искуство во правосудство-суд 9 год, во банкарство-банки 19 год, на позиции: Директор на правен сектор, генерален секретар, Член на Управен одбор
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не и е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.

10.1	Име и презиме и датум на раѓање	Јован Здравески 17.01.1984
	Функција што ја врши кај издавачот	Директор на дирекција за анализа и управување со кредитниот ризик
	Податок за значајни активности на овие лица надвор од работењето на издавачот (доколку тие активности се значајни за издавачот)	Не врши значајни активности надвор од работењето кај издавачот
10.2	Податок за природата на било каква поврзаност на лицето со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)	Нема било каква поврзаност со другите членови на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија, Управниот одбор и други органи утврдени со Статутот (кредитен одбор и слично)
10.3	Детални податоци	
10.3.1.	Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство	Август 2014 – денес Централна кооперативна банка АД Скопје Директр на дирекција за анализа и управување со кредитниот ризик
10.3.2.	Имињата на друштвата во кои лицето е член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер во било кое време во последните пет години.
10.3.3.	Податок дали лицето било член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години	Не е член на одбор на директори, управен и надзорен одбор и не е содружник односно акционер на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

10.3.4.	Податок дали на лицето му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната)	Не и е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните пет години
10.3.5.	Податок дали лицето има сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество	Нема сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот.

10.4. Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот

10.4.1. Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата - членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности

Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои лицата - членови на органите на издавачот ги имаат кај издавачот и нивни приватни интереси или други одговорности.

Банката работи согласно со политиката и процедурата за идентификување на потенцијалниот судир на интереси во Банката, со која се утврдени принципите кои Банката ги применува при идентификување на потенцијалните судири на интереси, како и дефинирање на мерките и активностите кои се преземаат во случаите кога постои судир на интереси.

Политиката ги поставува обврските и одговорностите на лицата со посебни права и одговорности и останатите вработени во Банката по однос на избегнувањето на потенцијалниот судир на интереси.

Лицата со посебни права и одговорности во Банката на секои шест месеци даваат писмена изјава за постоење, односно непостоење на нивниот личен интерес со интересот на Банката.

Согласно законската регулатива и интерните акти, во случај на постоење на судир на интереси при разгледување на конкретни одлуки, склучување на договори или вршење на друга деловна активност, лицата со посебни права и одговорности во Банката даваат писмена изјава за постоење на судир на интереси и не учествуваат во донесувањето на одлуката, склучувањето на договор или вршењето на друга деловна активност.

11. Вработени

11.1. Број на вработени и квалификациона структура на крајот од секоја година во последните три години и променетата состојба до денот на изготвување на просpektot. Доколку е можно и податок за географската распореденост на вработените

Во следната табела се дадени податоци за бројот на вработени и нивната структура според степенот на образование:

Степен на образование	Состојба на ден:			
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Доктори на наука	1	1	1	2
Магистри на наука	29	30	37	39
Високо образование	150	159	160	170
Вишо образование	7	7	8	7
Средно образование	36	35	30	30
Вкупно	223	232	236	248

Географската распореденост на вработените во последните три години е дадена во следната табела:

Деловна единица	Број на вработени на 31.12.2015	Број на вработени на 31.12.2016	Број на вработени на 31.12.2017
Експозитура: Велес	5	5	4
Експозитура: Гевгелија	4	4	4
Експозитура: Кавадарци	4	5	5
Експозитура: Кратово	7	7	7
Експозитура: Крива Паланка	6	7	7
Експозитура: Куманово 2	2	2	3
Експозитура: Охрид	5	4	4
Експозитура: Прилеп	3	5	4
Експозитура: Пробиштип	5	5	4
Експозитура: Ресен	3	3	3
Експозитура: Скопје	26	32	29
Експозитура: Тетово	4	5	5
Експозитура: Штип	5	5	5
Филијала: Битола	5	7	8
Филијала: Куманово	20	20	20
Филијала: Скопје - Парк	8	4	7
Филијала: Скопје Центар	9	8	10
Филијала: Струмица	7	7	7
Централа	95	97	99

Шалтер АМЕРИТ	/	/	1
Вкупно	223	232	236

12. Големи акционери

12.1 Согласно сознанијата на издавачот, податоци за лицата (освен за оние кои се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот) кои заедно со поврзаните лица, директно или индиректно, поседуваат повеќе од 5% од било кој род или класа на акции издадени од издавачот, заедно со висината на тоа учество (апосолтна вредност и реалтивна вредност во однос на основната главнина на издавачот и во однос на гласачката структура на издавачот). Ако нема такви лица или ако нема сознанија за такви лица да се даде соодветна негативна изјава

Согласно сознанијата стекнати врз основа на акционерската книга и изјавите за поврзаните субјекти, единствен акционер кој поседува повеќе од 5% од издадените акции на Централна кооперативна банка АД Скопје е Централна кооперативна банка АД Софија, Р. Бугарија.

Со состојба 31.12.2017 година Централна кооперативна банка АД Софија, поседува -- 483121 обични акции или 87,35% од акциите со право на глас Банката, а заедно со поврзаното лице ЦКБ Груп ЕАД Софија, Р. Бугарија, поседуваат 507889 обични акции, коишто претставуваат 91,83% од акциите со право на глас Банката.

12.2. Опис на било какви договори или други акти познати за издавачот, чија реализација на определен датум може да доведе до промена на контролата кај издавачот

Во моментот на објавување на проспектоот не постојат било какви договори или други акти познати за Банката, чија реализација на определен датум може да доведе до промена на контролата кај издавачот.

13. Финансиски податоци

13.1. Финансиски извештаи

Ревидирани финансиски извештаи за последните три години изготвени согласно методологијата на НБРМ и независно ревизорско мислење за последните три години изготвено согласно методологијата на НБРМ.

Составен дел на Проспектоот се Ревидираните финансиски извештаи изготвени согласно методологијата на НБРМ со независно ревизорско мислење изготвено согласно методологијата на НБРМ за ревизија за последните три години: 2015 (Прилог бр.1), 2016 година (Прилог бр.2) и 2017 година (Прилог бр.3)

Ревидираните финансиски извештаи ги содржат предвидените задолжителни елементи:

- а) Биланс на состојба,
- б) Биланс на успех,
- в) Извештај за промени на главнината,
- г) Извештај за паричните текови,
- д) Сметководствени политики и објаснувачки белешки.

13.2. Ревизија на годишните финансиски извештаи

13.2.1. Посочување дека финансиските извештаи се ревидирани и наведување на извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на издавачот за последните три години

Финансиските извештаи за последните три години (2015, 2016 и 2017 година) се ревидирани и заедно со извештаите на ревизорите за финансиските извештаи на Банката се составен дел на Проспектот (Прилог бр.1, Прилог бр.2 и Прилог бр.3).

13.2.2. Посочување на други информации во проспектот кои биле ревидирани од независен ревизор

Освен приложените ревидирани финансиски извештаи за последните три години (2015 година Прилог бр.1, 2016 година Прилог бр.2 и 2017 година Прилог бр.3), не постојат други информации кои се содржани во проспектот, а кои се ревидирани од независен ревизор.

13.2.3. Секаде во проспектот каде што се прикажуваат финансиски податоци кои не се земени од ревидираните финансиски извештаи на издавачот, задолжително се посочува изворот од каде се користени тие податоци и се посочува дека истите не се ревидирани

Секаде во проспектот каде што се прикажани финансиски податоци кои не се земени од ревидираните финансиските извештаи, е посочен изворот од каде се користени тие податоци и е посочено дека тие податоци не се ревидирани.

13.3. Периодични и други финансиски информации

13.3.1. Доколку издавачот објавил квартални или полугодишни финансиски извештаи од датумот на неговите последни ревидирани финансиски извештаи, истите треба да бидат вклучени во проспектот. Ако кварталните или полугодишните финансиски информации/извештаи не биле проверени или ревидирани од овластен ревизор, во проспектот задолжително се наведува тој факт

Составен дел од Проспектот се Финансиските извештаи за периодот од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година, кои се изработени согласно законската регулатива (Прилог бр.4).

Финансиските извештаи за периодот од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор.

13.3.2. Доколку проспекто е од датум по завршување на девет месеци од датумот на последните годишни финансиски извештаи кои биле ревидирани, задолжително содржи периодични финансиски извештаи, кои може да бидат неревидирани (при што задолжително се наведува дека истите не се ревидирани), а кои се однесуваат најмалку на периодот од првото полугодие на финансиската година

Составен дел од Проспектот се Финансиските извештаи за периодот од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година кои не се ревидирани од овластен ревизор (Прилог бр.4).

13.3.3. Периодичните финансиски извештаи треба да ги вклучат и споредбените извештаи за истиот период од претходната финансиска година, освен за билансот на состојба кај кој за споредба може да се земе и состојбата од крајот на последната финансиска година

Финансиските извештаи за периодот од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година (Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештајот за паричен тек и Извештајот за промени во капиталот и резервите) кои се дадени во Прилог бр.4, во себе ги содржат и споредбените податоци за истиот период од претходната година (30.06.2017 година).

Финансиските извештаи за првото полугодие од 2018 година, како и за првото полугодие од 2017 година не се ревидирани од овластен ревизор.

13.4. Дивидендна политика

13.4.1. Опис на политиката на издавачот за распределба на дивиденда и на какви било ограничувања во поглед на истата

Сопствениците на обичните акции имаат право на дел од добивката (дивиденда) на Банката.

За исплата на дивиденда одлука носи Собранието на акционери на Банката, со која се регулира начинот на исплата и висината на дивидендата.

13.4.2. Износ на исплатена дивиденда по акција за последните три финансиски години, соодветно прилагодена во случаи на промени на бројот на акциите на издавачот, заради споредливост на податоците

Банката за последните три финансиски години (2015, 2016 и 2017 година) нема исплатено дивиденда.

13.5. Правни постапки

Информации за какви било правни постапки (административни, судски и други законски постапки), вклучувајќи ги потенцијалните постапки или постапките кои се во тек за кои издавачот е запознаен, за период од 12 месеци кои може да

имаат, или имале во неодамнешното минато значајно влијание на финансиската положба или на профитабилноста на издавачот односно на групацијата на издавачот (нивната вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капиталот на друштвото). Доколку такви постапки не постојат, потребно е да се посочи дека не постојат.

Во рамките на редовните банкарски активности за наплата на побарувања по основ на одобрени кредити, Банката нема поведено правни постапки со поединечна вредност на спорот над 5% од вредноста на капиталот на Банката.

На 31 декември 2017 година, судските постапки кои се водат против Банката изнесуваат вкупно 19,742 илјади денари. Не е евидентирано резервирање на денот на билансирање, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни спорови и побарувања можат да се појават и во иднина во текот на редовното деловно работење на Банката. Поврзаните ризици се анализирани од аспект на веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Банката смета дека потенцијалните правни спорови и побарувања нема да резултираат во материјално значајни обврски.

13.6. Значајни промени во финансиската или трговската положба на издавачот
Опис на каква било значајна промена на финансиската положба на групацијата на издавачот која се случила во периодот по завршување на последната финансиска година за која се објавени ревидирани финансиски извештаи или по завршување на последното полугодие за кое се објавени периодични финансиски информации. Доколку такви промени не се случиле, потребно е да се посочи дека не се случиле

Во периодот по завршување на последната финансиска година за која се објавени ревидирани финансиски извештаи односно по 31.12.2017 година, како и по завршување на последното полугодие за кое се објавени периодични финансиски извештаи односно по 30.06.2018 година Банката нема преземено имот заради намиравање на своето побарување што би имало значајно влијание врз финансиската положба на Банката ниту пак се случиле други значајни финансиски или трговски промени кои се од значајна промена на финансиската положба на Банката.

14. Дополнителни информации

14.1. Податоци за капиталот на издавачот

14.1.1. Износ на основната главнина и број, род и класа на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина со состојба на денот на последниот биланс на состојба вклучен во проспектоот и состојба по промени во основната главнина што настанале по изготвувањето на последниот биланс на состојба до денот на изготвување на проспектоот

Податоци за капиталот на Банката со состојба на 31.12.2017 година и на 30.06.2018 година

Податоци за капиталот на издавачот

	Во 000 МКД	
	31.12.2017	30.06.2018*
Запишан капитал	1.397.967	1.397.967
Премии на емитирани акции	524	524
Сопствени акции	/	/
Ревалоризациски резерви	/	/
Останати резерви	19.088	19.089
Акумулирана загуба	-216.503	-212.445
Вкупно капитал и резерви	1.201.076	1.205.135

* Податоците со состојба 30.06.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

Акции

	31.12.2017	30.06.2018*
Број на обични акции	553087	553087

* Податоците со состојба 30.06.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

Со состојба на 31.12.2017 година, основната главнина на Централна кооперативна банка АД Скопје изнесува 1.397.967.480,00 денари и се состои од 553087 обични акции со поединечна номинална вредност од 41,21 евра по акција, а истата состојба е и со датум 30.06.2018 година.

Нема промени во основната главнина од денот на изготвувањето на последниот биланс на состојба до денот на изготвување на проспектоот.

14.1.2. Износот на издадените конвертибилни хартии од вредност и хартии од вредност со варианти, со опис на условите и процедурите на конверзија или запишување

Централна кооперативна банка АД Скопје нема издадено конвертибилни хартии од вредност ниту хартии од вредност со варианти.

14.1.3. Податоци за тоа дали органот на управување е овластен со Статутот на издавачт да ја зголеми основната главнина (одобрен капитал) и податок за износот на одобрен капитал и за периодот за кој важи одредбата на Статутот за одобрен капитал

Органот на управување на Банката е овластен со Статутот на Банката да ја зголеми основната главнина (одобрен капитал) само по добиена согласност од Надзорниот одбор на Банката.

Во член 12 од Статутот на Банката (СО. бр. 0201-17/1 од 19.05.2017 година) е предвидено дека „Управниот одбор по добиена согласност од Надзорниот одбор на Банката може најмногу за пет години по уписот во Трговскиот регистар на измената на Статутот, односно за пет години по уписот на Одлуката за измена на Статутот на Банката во Трговскиот регистар (СО. бр. 0201-17 од 19.05.2017 година), преку издавање на нови акции врз основа на влогови, да го зголеми почетниот капитал (основната главнина) до определен номинален износ (одобрен капитал), во согласност со закон.“

14.2. Релативни показатели за работењето на издавачот на денот на последните финансиски извештаи презентирани во проспектот и последниот квартал до денот на изготвување на проспектот

14.2.1. Адекватност на капиталот согласно методологијата пропишана од Народна Банка на Република Македонија

Адекватност на капиталот на Банката		
Состојба од 31.12.2017	Состојба од 30.06.2018 *	Состојба од 30.09.2018 *
14,65%	15,09%	14,82%

* Извор на податоци – Извештаи и податоци на Централна кооперативна банка АД Скопје со состојба на 30.09.2018 година; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.2.2. Учество на сопствени средства во пасивата

Учество на сопствени средства во пасивата		
Состојба од 31.12.2017	Состојба од 30.06.2018*	Состојба од 30.09.2018 *
13,78%	13,23%	13,14%

* Извор на податоци – Извештаи и податоци на Централна кооперативна банка АД Скопје со состојба на 30.09.2018 година; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.2.3. Учество на депозити од население во пасивата

Учество на депозити од население во пасивата		
Состојба од 31.12.2017	Состојба од 30.06.2018*	Состојба од 30.09.2018 *
62,79%	62,89%	63,61%

* Извор на податоци – Стручни служби на Централна кооперативна банка АД Скопје; Податоците со состојба на 30.09.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.2.4. Однос на краткорочни пласмани и краткорочни извори

Однос на краткорочни пласмани и краткорочни извори		
Состојба од 31.12.2017	Состојба од 30.06.2018*	Состојба од 30.09.2018 *
22,18%	17,35%	17.26%

* Извор на податоци – Стручни служби на Централна кооперативна банка АД Скопје; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.2.5. Агрегатна отворена девизна позиција

Агрегатна отворена девизна позиција			
	Состојба од 31.12.2017	Состојба од 30.06.2018*	Состојба од 30.09.2018 *
во 000 ден.	345,590	280,264	375,838
% од сопствени средства	29.10%	23.58%	31.60%

* Извор на податоци – Стручни служби на Централна кооперативна банка АД Скопје; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.2.6. Голема кредитна изложеност во однос на сопствените средства на Банката

Податокот за голема изложеност на Банката е во согласност со член 72 од Законот за банки, според кој, вкупниот износ на големи изложености не смее да го надмине осумкратниот износ на сопствените средства на Банката.

Вкупен износ на големи кредитни изложености			
	Состојба од 31.12.2017	Состојба од 30.06.2018*	Состојба од 30.09.2018 *
во 000 ден.	480,334	651,673	466,784
% од сопствени средства	40.45%	54.83%	39,25%

* Извор на податоци – Стручни служби на Централна кооперативна банка АД Скопје; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.2.7. Капитални вложувања во нефинансиски институции

Капитални вложувања во нефинансиски институции (000 денари)		
Состојба од 31.12.2017	Состојба од 30.06.2018*	Состојба од 30.09.2018 *
137	137	137

* Извор на податоци – Стручни служби на Централна кооперативна банка АД Скопје; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.2.8 Капитални вложувања во банки, штедилници и други финансиски институции

Централна кооперативна банка АД Скопје нема капитални вложувања во други банки, штедилници и други финансиски институции.

14.2.9. Учество на основните средства во вкупните сопствени средства на Банката

Учество на основните средства во вкупните сопствени средства на Банката		
Состојба од 31.12.2017	Состојба од 30.06.2018*	Состојба од 30.09.2018 *
51.34%	51.44%	50.92%

* Извор на податоци – Стручни служби на Централна кооперативна банка АД Скопје; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.2.10. Учество на кредитната изложеност во одделните ризични категории (А, Б, В, Г и Д) во вкупната кредитна изложеност

Учество на кредитната изложеност во ризични категории А, Б, В, Г и Д во вкупната кредитна изложеност			
Категорија на ризик	Состојба од 31.12.2017*	Состојба од 30.06.2018*	Состојба од 30.09.2018 *
В	0.26%	0.46%	0.38%
Г	0.06%	0.04%	0.19%
Д	0.21%	0.22%	0.22%

* Извор на податоци – Стручни служби на Централна кооперативна банка АД Скопје; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.3. Вкупен платен промет спрема странство за предходната година и за тековната година

Вкупен платен промет со странство во минатите години (000 денари)		
2017 година	2018 година (30.06.2018)*	2018 година (30.09.2018)*
6,946,141	3,030,629	4,653,122

* Извор на податоци – Стручни служби на Централна кооперативна банка АД Скопје; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.4. Движење на ликвидноста: покриеност на обврските на Банката со високо ликвидна актива (парични средства и хартии од вредност издадени од НБРМ и од Република Македонија)

Покриеност на обврските на Банката со високо ликвидна актива		
Состојба од 31.12.2017	Состојба од 30.06.2018*	Состојба од 30.09.2018*
23,48%	23,81%	24,29%

* Извор на податоци – Стручни служби на Централна кооперативна банка АД Скопје; Податоците со состојба на 30.06.2018 година и на 30.09.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

14.5. Статут на издавачот и основачки акти

Последната промена/дополнување на Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје е направена на редовната седница на Собранието на акционери на Банката одржана на 19.05.2018 година со Одлука за измена и дополнување на Статутот број СО.бр. 0201-17 од 19.05.2018 година

14.5.1. Предмет на работење на издавачот согласно Статутот

Согласно Статутот, Банката ги врши следните финансиски активности:

- 1) прибирање на депозити и други повратни извори на средства;
- 2) кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финасирање на комерцијални трансакции;
- 3) кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг на комерцијални трансакции;
- 4) издавање и администрирање на платежни картички (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
- 5) издавање електронски пари, доколку е уредено со посебен закон;
- 6) финасиски лизинг;
- 7) менувачки работи;
- 8) платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопордажба на девизи;
- 9) брз трансфер на пари (согласно законските прописи со кои се уредува трансферот);
- 10) издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
- 11) изнајмување на сефови, остава и депо;
- 12) тргување со инструменти на пазарот на пари;
- 13) тргување со девизни средства што вклучува и тргување со благородни метали;
- 14) тргување со хартии од вредност;
- 15) тргување со финансиски деривати;
- 16) управување со средствата и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;
- 17) давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови;
- 18) купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;
- 18-а) чување на хартии од вредност за клиенти;
- 18-б) советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица;
- 19) продажба на полиси за осигурување;

- 20) посредување во склучување на договори за кредити и заеми;
- 21) обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;
- 22) економски - финансиски консалтинг и
- 23) други финансиски активности утврдени со закон што може да ги врши Банката.

Финансиските активности од точка 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23 Банката може да ги извршува само врз основа на претходно добиена согласност на Гувернерот на Народна Банка на РМ.

За вршење на финансиските активности од точка 14, 15, 16, 17, 18) 18-а) и 18-б) потребна е дозвола од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

За вршење на финансиските активности од точка 3, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, освен за тргување со хартии од вредност во земјата, потребен е износ на сопствени средства кој не може да биде помал од 560.000.000,00 денари.

14.5.2. Опис на правата, предностите и ограничувањата кои произлегуваат од секоја класа на акции издадени од издавачот

Секоја акција која дава право на глас, дава право на еден глас во Собранието на Банката.

Акционерите на Банката ги имаат сите права, обврски и одговорности, утврдени со позитивните прописи на РМ и Статутот на Банката.

Акционерите имаат право и обврска да управуваат со Банката.

Акционерите на Банката ги имаат следните права:

- 1) право на учество и одлучување во Собранието на Банката;
- 2) право на дивиденда;
- 3) право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Банката;
- 4) право на информирање за состојбата на Банката;
- 5) право на заштита на правата од акционерство пред судовите и други државни органи и
- 6) други права утврдени со прописи и со Статутот на Банката.

Централна кооперативна банка АД Скопје има издадено 553.087 обични акции со номинална вредност од 41.2069 ЕУР за една акција.

14.5.3. Опис на дејствието кое треба да биде преземено за промена на некое од правата на сопствениците на акции, при што ќе биде посочено дали условите за таковото дејствие се построги во однос на законот или не

Кога на Собранието на акционери на Банката се одлучува за прашања со кои се менува или ограничува кое било право врзано за некој род акции, се применуваат законските одредби од Законот за трговски друштва и со Статутот на Банката не се предвидени построги услови во однос на законската регулатива.

Одлуката со која се менува или ограничува кое било право врзано за некој род на акции се смета за полноважна ако акционерите кои го претставуваат соодветниот род на акции дадат согласност со донесување на одлука со мнозинство не помало од 2/3 од акциите претставени на Собранието на

акционери на Банката. Оваа одлука во зависност од точките на дневен ред на Собранието на акционери на Банката, може да се донесе на истото Собрание со одвоено гласање на овие акционери или пак на посебно Собрание.

14.5.4. Опис на условите за свикување годишно собрание и вонредно собрание на акционери, вклучувајќи и податоци за начинот на кој акционерите го пријавуваат своето учество

Собранието на Банката работи на седници, кои се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Собранието на Банката се свикува на предлог на Надзорниот одбор на Банката.

Годишното Собрание на Банката задолжително се одржува пред истекот на шест месеци од календарската година за претходната година.

Кога тоа го бара интересот на Банката и на акционерите, во времето меѓу две годишни собранија, може да се свика Собрание.

Управниот одбор, односно Надзорниот одбор на Банката може со мнозинство гласови од своите членови, по своја иницијатива или по барање на акционер, да донесат Одлука за свикување на Собрание.

Барање за свикување Собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со право на глас. Во барањето што го поднесуваат по писмен пат, акционерите кои бараат свикување Собрание, мораат да ги наведат целта и причините за свикување на Собранието, своето име и презиме, местото на живеење и ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и МБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето акционерите доставуваат и извод од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите со право на глас коишто ги поседуваат во Друштвото.

Барањето се доставува до Надзорниот одбор во седиштето на Банката.

Барањето може да биде содржано во еден документ или во два или повеќе документи потпишани од акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас.

Надзорниот одбор, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите за свикување Собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради коишто е така одлучено.

Акционер односно акционерите со мнозински дел од акциите со право на глас може да поднесат барање за свикување на седница на Собранието на Банката. Барањето се доставува до Надзорниот одбор на Банката. Доколку Надзорниот одбор на Банката не свика Собрание во рок од 24 часа од денот на

поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат предлог за свикување на Собрание до судот.

Собранието може да биде свикано со покана или со објавување на јавен повик или со покана и со објавување јавен повик до акционерите.

Собранието на Банката се свикува со праќање покана до сите акционери, чишто акции им даваат право на учество во работата на Собранието коешто се свикува. Поканата се испраќа според изводот од акционерската книга на начин кој овозможува да се потврди датумот кога е испратена и датумот кога е примена од секој акционер.

Собранието се свикува со праќање покана до акционерите на начин кој овозможува потврда дека поканата е примена од акционерот или со објавување на повик до акционерите кој се објавува на половина страница најмалку во еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија, на насловната страница на интернет-страницата на Банката и на самата интернет-страница на Банката и на интернет страницата на Македонската берза на хартии од вредност. Начинот на свикување на Собрание се определува со Одпука на органот на Банката кој е надлежен за свикување на Собрание.

Право на учество во работата на седниците на Собранието имаат акционерите запишани во книгата на акции.

Поканата односно повикот содржи податоци за фирмата и седиштето на Банката, место, датум и час на одржување на Собранието, се прикажува предложениот дневен ред на седницата, опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на Собрание, други процедурални формалности од значење за присуство на Собрание и начинот на гласање, начин на кој се достапни материјалите по точките од дневен ред, можност за именување полномошник на акционерот и начин на неговото именување и други информации во зависност од точките на дневниот ред. Во повикот се наведуваат и последните рокови до кои може да се предлагаат точки на дневен ред, да се поставуваат прашања и да се предлагаат одлуки, како и адресата на официјалната интернет-страница на Банката каде акционерите можат да најдат детални информации за начинот како можат да достават предлози и прашања.

На својата интернет-страница Банката објавува информации во врска со вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објава на повикот, документите и материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на Собранието, предложените одлуки за донесување, предложените одлуки од акционерите, обрасците за гласање преку полномошник и обрасците за гласање со кореспонденција.

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, односно од денот на испраќањето на поканата за учество на собранието до денот на одржувањето на Собранието не може да биде пократок од 30 дена до денот на одржувањето

на Собранието. Материјалите за седницата на Собранието им се ставаат на располагање на акционерите на денот на објавување на јавниот повик односно испраќање на поканата, во определена просторија на Банката и на веб-страницата на Банката.

Материјалите кои ќе бидат доставени за одпучување на седницата на Собранието на Банката, мораат да бидат достапни на акционерите од денот на испраќањето на поканата, односно од денот на објавувањето на јавниот повик.

Свикувањето на Собранието на Банката може да се отповика - одложи најкасно пет работни дена пред одржувањето на Собранието на начин на кој Собранието било и свикано.

Списокот на пријавени акционери го подготвува Управниот одбор на Банката односно лице овластено за свикување на Собранието.

Своето учество на Собранието акционерите го пријавуваат најдоцна пред почетокот на седницата. Списокот на пријавени акционери се става на увид во седиштето на Банката и се споредува со состојбата во акционерската книга добиена од Централен депозитар на хартии од вредност 48 часа пред одржување на седницата. Списокот го потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер, со што потврдува-верификува своето присуство на Собрание.

Акционерот може да овласти свој полномошник на Собрание со полномошно во писмена форма, согласно Законот за трговски друштва. Акционерите треба веднаш да ја известат Банката за секое полномошно дадено во писмена форма. Обрасците за давање на писмено полномошно Банката ќе ги направи достапни за преземање од интернет-страницата на Банката, така што акционерите ќе можат да ги преземат електронски, за да ги отпечатат, пополнат и потпишат.

Банката може да побара утврдување на личниот идентитет на акционерот, како услов за уважување на полномошното односно за верификација на инструкциите за гласање.

Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат инструкции за гласање на електронски начин. Банката на акционерите им овозможува користење на електронски систем преку кој акционерите можат да се регистрираат, да овластуваат свои полномошници и на истите да им даваат инструкции за гласање.

14.5.5. Опис на условите утврдени во Статутот или друг акт на издавачот со кои се регулира промената на основната главнина, кога тие услови се построги од оние пропишани со закон

Зголемување на почетниот капитал (основната главнина)

Почетниот капитал (основната главнина) на Банката може да се зголеми со:

- влогови;
- со условно зголемување на основната главнина;
- со одобрен капитал и
- од средствата на Банката.

Зголемување на почетниот капитал се врши со одлука на Собранието на Банката, која одлука се носи со 2/3 мнозинство од акциите со право на глас претставени во Собранието.

Почетниот капитал и сите натамошни зголемувања на почетниот капитал не може да се намалуваат преку враќање на уплатените влогови на акционерите.

Зголемување на почетниот капитал (основната главнина) со влогови може да се врши само со издавање на нови акции.

Управниот одбор по добиена согласност од Надзорниот одбор на Банката може најмногу за пет години по уписот во Трговскиот регистар на измената на Статутот, односно за пет години по уписот на Одлуката за измена на овај Статут во Трговскиот регистар, преку издавање на нови акции врз основа на влогови, да го зголеми почетниот капитал (основната главнина) до определен номинален износ (одобрен капитал), во согласност со закон.

Зголемувањето на почетниот капитал (основната главнина) може да се изврши условно, во случаи, од причини, цели и на начин определен во Одлуката на Собранието на акционери, а согласно Законот за трговски друштва и останата регулатива која се однесува на овој начин на зголемување на почетниот капитал (основна главнина).

Зголемувањето на почетниот капитал (основната главнина) со средства на Банката може да се изврши со издавање на нови акции.

Новите акции издадени во согласност со закон, Статутот на Банката или Одлуката на Собранието на Банката за зголемување на почетниот капитал (основната главнина) на Банката, учествуваат во добивката за онаа година во која е извршено зголемувањето на основната главнина.

Намалување на почетниот капитал (основната главнина)

Под услови и во случаи определени со закон, почетниот капитал (основната главнина) на Банката може да се намали, но намалениот почетен капитал (основна главнина) не може да изнесува помалку од најмалиот номинален износ на почетен капитал на банка определен со закон;

Намалувањето на почетниот капитал (основната главнина) на Банката се врши преку:

- 1) намалување на номиналниот износ на акциите,
- 2) спојување на акции, и

3) повлекување на акции.

Намалувањето на почетниот капитал (основната главнина) се врши со Одлука што ја донесува Собранието на Банката со 2/3 мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Со Статутот не се предвидени построги услови од оние пропишани со закон.

15. Договори од суштинско значење за работењето на издавачот

Податоци за секој договор (надвор од секојдневното работење на издавачот) кој е од суштинско значење за работењето на издавачот, а во кој како договорна страна се јавува издавачот или друг член на групата (ако издавачот е дел од група), за последните две години кои му претходат на изготвувањето на проспектоот.

Не постои договор, надвор од секојдневното работење на Банката, кој е од суштинско значење за работењето, а во кој како договорна страна се јавува Централна кооперативна банка АД Скопје.

16. Информации добиени од трети лица и извештаи од експерти и изјава за било каков интерес

16.1 Кога во проспектоот е вклучен извештај од трето лице-експерт, да се наведат податоци за тоа лице и тоа: име и презиме, деловна адреса, квалификации и податок дали лицето има материјален интерес кај издавачот. Податок во кој контекст и во која форма се употребува извештајот на тоа лице и согласност од лицето кое ја потврдило содржината на тој дел од проспектоот

Во Проспектоот не е вклучен извештај од трето лице-експерт.

16.2 Кога извор на определена информација е некое трето лице, потребно е да се обезбеди потврда дека таа информација е точно и прецизно репродуцирана и дека согласно можностите и сознанијата на издавачот не е прикриен ниту еден факт кој би ги направил репродуцираните информации нецелосни или неточни. Да се наведе изворот на информациите

Во Проспектоот не е вклучена информација чиј извор е трето лице.

17. Податоци за понудата на хартии од вредност

17.1. Причини за понудата и намена на средствата што ќе се приберат со понудата

Причината за јавната понуда е зајакнување на вкупниот финансиски капацитет на Банката преку зголемување на капиталот и обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период.

Средствата што ќе се приберат со реализација на јавната понуда во денарска провливвредност на 5.000.000 евра се наменети за остварување на поставените бизнис цели утврдени во Деловната политика и развојниот план за 2018 година (Прилог 5) , Финансиски план за 2018 година (Прилог 6) и Развојниот план за период од 2017 година до 2020 година (Прилог 7).

17.2. Општи податоци за хартиите од вредност

17.2.1. Бројот и датумот на актот за издавање на должнички хартии од вредност

Издавањето на должничките хартии од вредност се врши со Одлука за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда - прва емисија на обврзници, СА бр. 0201 - 17 донесена на Собранието на акционери на 14.11.2018 година.

Со цел имателите на конвертибилните обврзници да можат да го остварат правото на конверзија, Собранието на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје донесе Одлуката за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, СА бр. 0201-18 од 14.11.2018 година.

17.2.2. Податоци за согласностите и одобренијата врз основа на кои хартиите од вредност ќе бидат издадени

Издавањето на должничките долгорочни хартии од вредност – конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда е одобрено со Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија УП 1 Број 10-72 од 18.01.2019 година.

Во случај на користење на правото на конверзија на обврзниците во обични акции со право на глас од страна на имател на конвертибилни обврзници за кои има право да бара конвертирање, Банката ќе изврши усогласување на Статутот на Банката, за што ќе се обрати за согласност до Народна банка на Република Македонија, а конверзијата се смета за извршена по добивање на претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за вклучување на обврзниците од дополнителен во инструменти на редовен основен капитал, како и претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за стекнување на акции во банка, чиј кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас, доколку ги исполнува законските услови да биде акционер во банка.

Обврската за добивање на претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за вклучување на обврзниците од дополнителен во инструменти на редовен основен капитал, согласно дефинираните законски рокови е на Банката. Обврската за стекнување на претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за акции во банка, чиј кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас е на имателот на обврзниците, доколку ги исполнува законските услови да биде акционер во банка.

17.2.3. Бројот на хартии од вредност што се издаваат и номиналната вредност на хартиите од вредност (поединечна и вкупна номинална вредност на емисијата)

Со првата емисија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници се издаваат 5000 лотови со номиналната вредност од 1.000,00 ЕВРА по лот во вкупен номинален износ од 5.000.000,00 (пет милиони) ЕВРА.

17.2.4. Закони врз основа на кои се издаваат хартиите од вредност

Хартиите од вредност се издаваат врз основа на :

- Законот за хартии од вредност
- Законот за банките
- Законот за трговски друштва

17.2.5. Назив и адреса на субјектот каде што се регистрираат хартиите од вредност

Доколку првата емисија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда биде успешно завршена, обврзниците ќе се регистрираат во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, со седиште на ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000 Скопје, Р. Македонија.

17.2.6. Времето и начинот на предавањето на хартиите од вредност за регистрирање кај овластен депозитар

По истекот на рокот за реализација на јавната понуда на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници од прва емисија Банката ќе достави писмено известување за запишани и платени хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност и до Централниот депозитар за хартии од вредност.

Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од 2 дена по добивањето на известувањето за запишани и платени хартии од вредност врши порамнување, според принципот „испорака наспроти плаќање“ при што дава

налог за пренос на паричните средства од посебната сметка за примање на паричните средства во текот на постапката за запишување на редовната сметка на издавачот, а во исто време ги префрла хартиите од вредност на сметките за хартии од вредност на лицата кои што запишале хартии од вредност од новата емисија, согласно точка 4.7. од Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност.

17.2.7. Податоци за оданочувањето на приходите од хартиите од вредност

Податоци за оданочување на приходите од хартиите од вредност за правни лица:

Според член 4 од Законот за данок на добивка, обврзник на данокот на добивка е правно лице резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата и странство.

Обврзник на данокот на добивка е и постојана деловна единица на странско лице за добивката што ја остварува од вршење на дејност на територијата на Република Македонија.

Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Основа за пресметување на данокот на добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс.

Добивката претставува разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели.

Приходите од каматите на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници влегуваат во даночната основа за пресметка на данокот на добивка.

Податоци за оданочување на приходите од хартиите од вредност за физички лица:

Согласно член 7 од Законот за персонален данок на доход, обврзник на данокот на доход е секое физичко лице резидент на Република Македонија за доходот што го остварува во земјата и во странство. Резидент во смисла на овој закон е физичко лице кое на територијата на Републиката има постојано живеалиште или престојувалиште. живеалиште или престојувалиште. Резидентот има престојувалиште ако на територијата на Републиката престојува непрекинато или со прекини 183 или повеќе дена во кој било 12 месечен период.

Согласно член 9 од Законот, обврзник на данокот на доход е и физичко лице кое не е резидент на Републиката за доходот што е остварен на територијата на Републиката.

Според член 12 од Законот, данокот на доход се плаќа по стапка од 10%.

Каматите по обврзници влегуваат во приходи од капитал, согласно член 47 од Законот за персонален данок на доход, а основа за пресметување на данокот на доход претставува износот на пресметаната камата.

Податоци за оданочување на приходите од капитална добивка:

Под капитална добивка се подразбира приходот што обврзникот го остварува од продажба на хартии од вредност. Основа на данокот на доход од капитална добивка претставува разликата меѓу продажната цена на хартиите од вредност и куповната (набавната) цена.

Капиталната добивка остварена со продажба на хартии од вредност се внесува во даночната основа во висина од 70% од разликата.

Одредбите од Законот за персоналниот данок на доход кои се однесуваат на оданочувањето на капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност, нема да се применуваат до 31 декември 2018 година.

17.3. Податоци за должничките хартии од вредност

17.3.1. Опис на видот и класата на хартии од вредност кои се издаваат, вклучувајќи и ИСИН број за хартијата од вредност, доколку таков постои

Вид на хартии од вредност: Должнички хартии од вредност- конвертибилни обврзници.

Висина на каматната стапка: 2,2% годишна каматна стапка, фиксна за целиот период.

Вкупна номинална вредност: 5.000.000 ЕВРА (пет милиони евра).

Номиналната вредност на 1 (една) конвертибилна обврзница: 1000 ЕВРА.

Емисија: Прва емисија на конвертибилни обврзници.

Преносливост: Обврзниците се неограничено преносливи.

Конвертибилност: Обврзниците се конвертибилни т.е. му даваат право на секој имател на конвертибилни обврзници да ги конвертира сите или дел од конвертибилните обврзници што се во негова сопственост во обични акции со право на глас, на негово барање.

ИСИН број: Не постои.

17.3.2. Серија на хартиите од вредност

Прва серија на должнички хартии од вредност- конвертибилни обврзници.

17.3.3. Валута на која гласат хартиите од вредност (доколку хартиите од вредност се деноминирани во странска валута – се наведува курсот по кој ќе се пресметува денарската противвредност)

Конвертибилните обврзници се деноминирани во ЕВРА и ќе се понудат по цена од 1.000,00 ЕВРА по обврзница во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Каматата и главницата ќе се пресметуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата.

17.3.4. Рангирање на хартијата од вредност што е предмет на јавната понуда, вклучувајќи и податоци за клаузулите кои имаат влијание на рангирањето или ги субординираат хартиите од вредност на одредени сегашни или идни обврски на издавачот

Обврзниците кои се предмет на издавање се субординирани и содржат клаузула за субординација според која обврските врз основа на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници се целосно подредени на обврските кон останатите депоненти и доверители на Банката, односно ќе бидат исплатени по измирување на обврските кон останатите депоненти и доверители на Банката.

Обврските врз основа на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници, не подлежат на каков било договор што го намалува степенот на субординација.

Во случај на нови емисии на конвертибилни обврзници, конвертибилните обврзници од оваа емисија ќе имаат еднаков третман при исплата како и сите други должнички хартии од вредност од ист вид и карактеристики кои ќе бидат издадени од Банката во иднина.

17.3.5. Опис на правата кои произлегуваат од хартиите од вредност, било какви ограничувања на правата и начинот на кој се остваруваат тие права

Права кои произлегуваат од хартиите од вредност

Долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници се неограничено преносливи, во нематеријализиран облик и гласат на име.

Конвертибилните обврзници му носат на имателот на обврзницата право на камата, право на номиналната вредност и право на конверзија во обични акции со право на глас.

Правото на камата имателите на конвертибилни обврзници ќе го користат се до нивно конвертирање во обични акции или до нивно достасување.

Исплатата на каматата ќе се врши во денарска противвредност по среден курс на НБРМ за евра на денот на исплатата, еднаш годишно, сметано од денот на

настанатиот прилив на парични средства по основ на уплата на конвертибилните обврзници во Банката.

Исклучок се јавува во случај на конверзија на обврзниците по поднесена Писмена изјава - барање за конверзија во рокот на конверзија. Притоа, доколку барањето за конверзија е поднесено во текот на првата година од издавањето на конвертибилни обврзници, пресметката на камата ќе биде сметана од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката до денот на завршување на постапката за конверзија на обврзницата. Ако барањето за конверзија е доставено после првата година од издавањето на конвертибилни обврзници, пресметката на камата ќе биде сметана од денот на последната исплата на камата до денот на завршување постапката на конверзија. Исплатата на каматата при конверзија на обврзниците ќе се изврши по завршување на постапката за конверзија, во денари по среден курс на НБРМ за евра на денот на исплатата.

Исплатата на номиналната износ на неконвертираните обврзници ќе се врши во рок од 3 работни дена по денот на достасување на обврзниците односно по истекот на 7 години од денот на настанатиот прилив на парични средства на сметка на Банката.

Во случај на доцнење на исплата на камата, односно главнина на неконвертирани обврзници, после истекот на роковите, Банката се обврзува да им плати законска казнена камата на имателите на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници.

Опцијата за конвертирање му дава право на имателот на обврзницата да ги конвертира обврзниците во обични акции со право на глас, на негово барање.

Барањето за конверзија може да се поднесува на секои три месеци сметано од денот на издавање на обврзниците.

Било какви ограничувања на права кои произлегуваат од хартиите од вредност

Конвертибилни обврзници се неограничено преносливи и слободно може да се тргуваат на секундарен пазар.

Конвертибилни обврзници не се гарантирани односно не се покриени со друг вид обезбедување од страна на Банката или лице поврзано со неа.

Купувач на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници нема да биде Банката, нејзина подружница или лице во кое Банката има учество и купувањето не е финансирано директно или индиректно од Банката.

Обврските врз основа на конвертибилните обврзници се целосно подредени на обврските кон останатите депоненти и доверители на Банката, односно ќе бидат исплатени по измирување на обврските кон останатите депоненти и доверители

на Банката и не подлежат на каков било договор што го намалува степенот на субординација.

Имателите на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници не може да бараат предвремен откуп или отплата на обврзниците од страна на Банката односно обврските врз основа на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници, не можат да бидат откупени или предвреме отплатени, од страна на Банката, освен во случај на стечај или ликвидација на Банката. Опцијата за откуп или предвремена отплата е дискреционо право само на Банката, по истекот на петтата година, а по добивање на претходна согласност од НБРМ.

Имателот конвертибилни обврзници не може да бара забрзана отплата на идните побарувања врз основа на камата или главница, освен во случај на стечај или ликвидација на Банката.

Обврските врз основа на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници немаат третман на депозит (штеден влог) и не се предмет на осигурување од страна на Фондот за осигурување на депозити.

Начинот на остварување на правата од обврзницата.

Конвертибилните обврзници се запишуваат во Централниот депозитар за хартии од вредност. Правото на сопственост и правото на располагање се стекнува со денот на запишување на конвертибилните обврзници на сметката на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Исплатата на каматата и главницата на неконвертирани обврзници ќе се врши на сметка на имателот на обврзницата. Секој имател на неконвертирани обврзници мора да обезбеди во Централниот Депозитар за хартии од вредност податок за банкарската сметка на која ќе се врши преносот на средствата на име на доспеани обврски од обврзниците. Податоците и информациите за имателот на обврзниците, запишани во Централниот Депозитар за хартии од вредност, мора да ги содржат сите елементи кои на издавачот му овозможуваат да ги пренесе средствата на име на доспеани обврски од обврзниците на определена банка и на соодветната сметка на имателот на обврзниците. За имател на конвертибилни обврзници, на денот на доспевање на одделна обврска од обврзниците, се смета лице на чија сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност се евидентирани обврзници на датумот на доспевање на секоја одделна обврска.

Банката му дава право на секој имател на конвертибилни обврзници да ги замени т.е. конвертира сите или дел од конвертибилните обврзници што се во негова сопственост во обични акции, кои ќе бидат издадени согласно Одлуката на Собранието на акционери за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда СА бр. 0201 - 18 од 14.11.2018 година.

Правото, односно опцијата која ја нудат конвертибилните обврзници може да биде или да не биде искористено за рокот на достасување на обврзницата. За да го искористи правото за конвертирање, имателот на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници, треба да достави Писмена изјава - барање за конверзија до Банката; да потврди дека е имател на конвертибилни обврзници со извод од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и на барање на Банката да достави други документи и информации. Образецот на Писмената изјава - барање за конвертирање ќе биде објавен на веб страната на Банката www.ccbank.mk.

Банката има обврска да превземе дејствија за конвертирање на конвертибилните обврзници кои се предмет на Писмената изјава - барање, веднаш по приемот на барањето.

При користење на правото на конвертирање имателот на конвертибилни обврзници е должен да му достави на издавачот барање за конвертирање само на цели акции.

Датумот на конвертирање за секој имател на конвертибилни обврзници ќе биде работниот ден, на којшто Централниот депозитар за хартии од вредност ќе го изврши конвертирањето со запишување на бројот на акции на сметка на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Имателите на конвертибилни обврзници коишто имаат право да добијат обични акции со конвертирање, ќе бидат сметани за полноправни сопственици на акциите од датумот на конвертирање. Правото на глас и дивиденда, како и други слични права утврдени со закон и Статут на Банката, настануваат со конвертирање на обврзниците во акции и запишувањето на акциите на сметка на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност. Обичните акции добиени по конверзија на обврзниците, ќе му дадат право на дивиденда на сопственикот од датумот на конверзија и запишувањето на акциите на сметка на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

17.3.6. Висина на каматната стапка, начин на пресметување и исплата на истата

Конвертибилните обврзници се со годишна каматна стапка од 2,2%, фиксна за целиот период.

Начинот на пресметка ќе се врши според проста метода по принципот актуелен број на денови за периодот на пресметката врз актуелен број на денови во годината.

Исплатата на каматата ќе се врши во денарска противвредност по среден курс на НБРМ за евра на денот на исплатата, еднаш годишно, сметано од денот на настанатиот прилив на парични средства по основ на уплата на конвертибилните обврзници во Банката.

- Датуми за исплата на камата (датум на почеток и датум на завршување на периодот во кој ќе се исплаќа каматата)

Првата исплата на камата ќе започне по истекот на дванаесет месеци од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката, а ќе заврши во наредните седум години.

Каматата се исплаќа еднаш годишно и тоа:

Камата за првата година

Пресметката на каматата за првата година ќе се изврши по истекот на 1 (една) година од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката, со примена на актуелен број на денови во годината;

Камата за втората година

Пресметката на каматата за втората година ќе се изврши по истекот на 2 (две) години од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката, со примена на актуелен број на денови во годината;

Камата за третата година

Пресметката на каматата за третата година ќе се изврши по истекот на 3 (три) години од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката, со примена на актуелен број на денови во годината;

Камата за четвртата година

Пресметката на каматата за четвртата година ќе се изврши по истекот на 4 (четери) години од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката, со примена на актуелен број на денови во годината;

Камата за петтата година

Пресметката на каматата за петтата година ќе се изврши по истекот на 5 (пет) години од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката, со примена на актуелен број на денови во годината.

Камата за шестата година

Пресметката на каматата за шестата година ќе се изврши по истекот на 6 (шест) години од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката, со примена на актуелен број на денови во годината.

Камата за седмата година

Пресметката на каматата за седмата година ќе се изврши по истекот на 7 (седум) години од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката, со примена на актуелен број на денови во годината.

- краен рок до кога може да се наплатат каматите и главницата

Каматата на конвертибилните обврзници се исплатува се до нивно конвертирање во обични акции или до нивно достасување во период од 7 години од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката. Главницата на неконвертираните обврзници се исплатува во целост во рок од 3 работни дена по денот на достасување на обврзниците односно по истекот на 7 години од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката.

Услови за исплата на каматата

Исплатата на каматата и главницата на неконвертирани обврзници ќе се врши на сметка на имателот на обврзницата. Секој имател на неконвертирани обврзници мора да обезбеди во Централниот Депозитар за хартии од вредност податок за банкарската сметка на која ќе се врши преносот на средствата на име на доспеани обврски од обврзниците. Податоците и информациите за имателот на обврзниците, запишани во Централниот Депозитар за хартии од вредност, мора да ги содржат сите елементи кои на издавачот му овозможуваат да ги пренесе средствата на име на доспеани обврски од обврзниците на определена банка и на соодветната сметка на имателот на обврзниците. За имател на конвертибилни обврзници, на денот на доспевање на одделна обврска од обврзниците, се смета лице на чија сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност се евидентирани обврзници на денот на доспевање на секоја одделна обврска.

Ако имателот на обврзниците на денот на доспевање на неговото побарување по основ на обврзниците не ги добие средствата на својата сметка, тој мора за тоа веднаш да го извести издавачот и да му ги соопшти податоците за правилната сметка, односно други соодветни податоци кои на издавачот му овозможуваат да ја изврши уплатата на соодветната обврска на сметката на имателот на обврзниците. За средствата по основ на доспеани обврски од обврзниците, во случај на нецелосни податоци за имателот, кои на издавачот не му овозможуваат да ги уплати средствата по основ на доспеани обврски од обврзниците, на начинот кој е определен согласно овој проспект, или на друг начин кој ќе го определи издавачот согласно со прописите, од денот на доспеаноста на обврската од обврзниците, не се пресметува камата.

Во случај на конверзија на обврзниците, доколку Писмената изјава - барање за конверзија е поднесена во текот на првата година од издавањето на конвертибилни обврзници, пресметката на камата ќе биде сметана од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката до денот на завршување на постапката за конверзија на обврзницата. Ако Писмената изјава - барање за конверзија е доставена после првата година од издавањето на конвертибилни

обврзници, пресметката на камата ќе биде сметана од денот на последната исплата на камата до денот на завршување постапката на конверзија. Исплатата на каматата при конверзија на обврзниците ќе се изврши по завршување на постапката за конверзија, во денари по среден курс на НБРМ за евра на денот на исплатата.

17.3.7. Рок на доспевање и амортизационен план на должничката хартија од вредност, вклучувајќи ја и постапката за отплата

Рок на доспевање на конвертибилните обврзници е седум години од денот на настанатиот прилив на парични средства на сметка на Банката.

Главницата на неконвертираните обврзници ќе се исплати во целосен износ заедно со последната исплата на камата три работни дена по денот на достасување односно по истекот на седум години од датумот на настанатиот прилив на парични средства во Банката.

Амортизационен план на конвертибилните обврзници

Датум на доспевање	Број на денови за пресметка на камата	Број на обврзници*	Каматна стапка	Неисплатен износ на главницата	Исплата на камата	Главница + камата	Исплата на главница
			%	ЕВРА	ЕВРА	ЕВРА	ЕВРА
Прва година	365	5.000.000	2,2	5.000.000	110.000	5.110.000	0
Втора година	365	5.000.000	2,2	5.000.000	110.000	5.220.000	0
Трета година	365	5.000.000	2,2	5.000.000	110.000	5.330.000	0
Четврта година	365	5.000.000	2,2	5.000.000	110.000	5.440.000	0
Петта година	365	5.000.000	2,2	5.000.000	110.000	5.550.000	0
Шеста година	365	5.000.000	2,2	5.000.000	110.000	5.660.000	0
Седма година	365	5.000.000	2,2	0	110.000	5.770.000	5.000.000
Вкупно за исплата				0	770.000	5.770.000	5.000.000

*под претпоставка дека ќе бидат запишани 100% од издадените конвертибилните обврзници и дека ниту еден имател нема да поднесе Писмена изјава - барање за конверзија во рокот на доспевање на обврзниците.

17.3.8. Висина на основната главнина на издавачот и процентот на учество на емисијата на должнички хартии од вредност во основната главнина и во главнината

Почетниот капитал (основната главнина) на Банката изнесува 1.397.967.480,00 МКД или 22.791.000 ЕВРА и е поделена на 553.087 обични акции со поединечна номинална вредност од 41,2069 ЕВРА, а долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници во основната главнина учествуваат со 21,9962%.

Номиналниот износ на долгорочните должнички хартии од вредност-конвертибилните обврзници од прва емисија по пат на јавна понуда изнесува

5.000.000 ЕВРА, што претставува износ на условно зголемување на основната главнина, согласно Одлуката за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, СА бр. 0201-18 од 14.11.2018 година. Максималниот износ на така зголемената основна главнина изнесува вкупно 27.791.000 ЕВРА.

17.3.9. Извори на средства од каде што ќе бидат отплаќани должничките хартии од вредност

Конвертибилните обврзници кои нема да бидат конвертирани во акции, ќе се отплаќаат од тековното работење на Банката.

17.3.10. Ограничувања кои ги носат хартиите од вредност, а кои служат за заштита на идните купувачи на хартии од вредност

Ограничувањата кои ги носи обврзницата за заштита на идните купувачи се подетално опишани во точите 17.3.4 и 17.3.5 од овој Проспект.

17.3.11. Опис на ограничувањата на трансферабилноста на хартиите до вредност, доколку има ограничувања

Не постојат ограничувања кои ги носат долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници, односно слободно може да се тргуваат на секундарен пазар.

17.3.12. Доколку се издаваат конвертибилни должнички хартии од вредност, потребно е да се дадат податоци за типот на хартиите од вредност во кои се конвертираат, како и условите и процедурите за конверзијата

Долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници кои се предмет на јавната понуда имаат опција за конвертирање, која му дава право на имателот на обврзницата, на негово барање, да ги конвертира обврзниците во обични акции со право на глас. Со цел имателите на конвертибилните обврзници да можат да го остварат правото на конверзија, Собранието на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје донесе Одлуката за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, СА бр. 0201-18 од 14.11.2018 година.

Цената на конверзија на конвертибилните обврзници претставува номиналната вредност на акциите на Централна кооперативна банка АД Скопје, односно 41,2069 ЕУР.

Конверзијата на обврзниците во акции ќе се изврши на тој начин што ќе се земе цел дел од количникот на номиналната вредност на вкупните обврзници, предмет на конверзија, и цената на конверзија 41,2069 ЕУР. Остатокот од тој

количник помножен со 41.2069 ЕУР ќе се исплати на барателот на конверзија во денари по среден курс на НБРМ за евра на денот на исплатата, во рок од 3 дена по истекот на рокот на достасување на обврзницата односно по истекот на 7 години од денот на настанатиот прилив на парични средства на сметка на Банката.

Банката му дава право на секој имател на конвертибилни обврзници да ги замени т.е. конвертира сите или дел од конвертибилните обврзници што се во негова сопственост во обични акции.

Правото, односно опцијата која ја нудат конвертибилните обврзници може да биде или да не биде искористено за рокот на достасување на обврзницата.

За да го искористи правото за конвертирање, имателот на конвертибилните обврзници, треба да ги превземе следниве дејствија:

- да достави Писмена изјава - барање за конвертирање до Банката;
- да потврди дека е имател на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници со извод од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и
- на барање на Банката да достави други документи и информации.

Писмената изјава - барање за конвертирање ги содржи најмалку следните податоци: Назив/име, фирма; седиште/адреса;; ЕМБГ/ЕМБС и ЕДБ и други податоци за имателот на конвертибилни обврзниците (електронска пошта, телефон) и задолжителен прилог на Писмената изјава – барање е извод од сметка од ЦДХВ за поседување на обврзниците.

Образецот на Писмената изјава - барање за конвертирање ќе биде објавен на веб страната на Банката www.ccbank.mk.

При користење на правото на конвертирање, имателот е должна да и достави на Банката барање за конвертирање само на цели акции.

Писмената изјава - барање за конверзија може да се поднесува на секои три месеци сметано од денот на издавање на обврзниците (рок за конверзија), односно најдоцна во рок од 3 (три) работни дена пред истекот на рокот за конверзија.

Банката ќе ги преземе потребните дејствија за конвертирање по приемот на Писмената изјава-барање на имател на конвертибилни обврзници за кои има право да бара конвертирање. Информација за датумите на кои истекуваат тримесечните периоди и датумите на кои најдоцна може да биде поднесена Писмена изјава - барање за конвертирање, Банката ќе објави во најкраткиот разумен рок по издавање на конвертибилните обврзници, или пред почетокот на секој рок за конвертизија, на интернет страната на Банката www.ckb.mk и на интернет страната на Македонската Берза www.seinet.com.mk.

Конверзијата се смета за извршена по добивање на претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за вклучување на обврзниците од дополнителен во инструменти на редовен основен капитал, како и претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за стекнување на акции во банка, чиј кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас, доколку ги исполнува законските услови да биде акционер во банка.

Обврската за добивање на претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за вклучување на обврзниците од дополнителен во инструменти на редовен основен капитал, согласно дефинираните законски рокови е на Банката. Обврската за стекнување на претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за акции во банка, чиј кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас е на имателот на обврзниците, доколку ги исполнува законските услови да биде акционер во банка.

Банката ќе ги превземе потребните дејствија за запишување на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар на РМ, во рок од 8 (осум) работни дена по завршување на секое посебно конвертирање, постапувајќи согласно роковите дефинирани во законските и подзаконските акти, по што ќе се изврши запишување на акциите добиени врз основа на конверзија на обврзниците на сметка на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Датумот на конвертирање за секој имател на конвертибилни обврзници ќе биде работниот ден, на којшто Централниот депозитар за хартии од вредност ќе го изврши конвертирањето со запишување на бројот на акции на сметка на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Имателите на конвертибилни обврзници коишто имаат право да добијат обични акции со конвертирање, ќе бидат сметани за полноправни сопственици на акциите од датумот на конвертирање. Обврзниците, кои издавачот ги издава и акциите добиени при конверзија немаат товари, права на првенствена наплата на трети лица врз нив и др.

Правото на глас и дивиденда, како и други слични права утврдени со закон и Статут на Банката, настануваат со конвертирање на обврзниците во акции и запишувањето на акциите на сметка на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Обичните акции добиени по конверзија на обврзниците ќе му дадат право на дивиденда на сопственикот од датумот на конверзија и запишувањето на акциите на сметка на сопственикот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Правото на камата имателите на конвертибилни обврзници ќе го користат се до нивно конвертирање во обични акции или до нивно достасување. На имателите на конвертибилни обврзници кои ќе поднесат Писмена изјава-барање за конвертирање во текот на првата година од издавањето на конвертибилни обврзници, каматата ќе им биде сметана од денот на настанатиот прилив на парични средства во Банката до денот на завршување на постапката за конверзија на обврзницата. Ако барање за конверзија е доставено после првата година од издавањето на конвертибилни обврзници, пресметката на камата ќе биде сметана од денот на последната исплата на камата до денот на завршување постапката на конверзија. Исплатата на каматата при конверзија на обврзниците ќе се изврши по завршување на постапката за конверзија, во денари по среден курс на НБРМ за евра на денот на исплатата.

18. Рокови и услови на понудата

18.1. Цена на хартиите од вредност

18.1.1. Цената по која хартиите од вредност ќе бидат понудени, како и начинот на утврдување на цената согласно правилата на овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор

Цената по која купувчите ќе ги запишат и уплатат обврзниците е фиксна и изнесува 100% од номиналната вредност на обврзниците односно 1.000,00 ЕУР по обврзница, во денарска противвредност по среден курс на НБРМ за евра на денот на уплатата.

Продажбата ќе се врши по пат на јавна понуда преку Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје, согласно Анекс 3 од Правилата за тргување на берзата, според моделот на фиксна цена со примена на принципот на приоритет на налози со порано време на внес на налогот во БЕСТ системот.

При давање приоритет на налози со порано време на внес на налог БЕСТ системот ги подредува внесените куповни налози од страна на членките на Берзата на тој начин што приоритет добива налогот кој има порано време на внесување.

По издавањето на обврзниците, при секундарно тргување цената на обврзниците се изразува како процент од номинална вредност без акумулираната камата. Процентот се изразува со две децимални места.

При секундарното тргување со обврзниците, освен цената изразена како процент од номиналната вредност, купувачот на обврзниците е должен на продавачот на обврзниците да му ја плати акумулираната, но сеуште ненаплатена камата, пресметана до денот на тргување, согласно условите за пресметка на камата наведени во проспектоот за издавање. Пресметката на акумулираната камата ја врши овластен депозитар.

18.1.2. Податок за трошоците односно провизиите кои паѓаат на товар на запишувачот односно купувачот

Нема дополнителни трошоци односно провизии кои паѓаат на товар на запишувачот односно купувачот, освен провизиите за платниот промет и провизиите кои што ги наплатуваат овластената членка на Берзата преку која ги запишува обврзниците и Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно нивните важечки тарифници.

18.2. Услови, рокови и потребни дејствија за запишување и уплата на хартии од вредност предмет на понудата утврдени согласно правилата на овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот

18.2.1 Вкупна вредност на понудата

Вкупната продажна вредност на јавната понуда на изнесува 5.000.000,00 ЕВРА (пет милиони евра) во денарска противвредност по среден курс на НБРМ за евра на денот на уплатата.

18.2.2. Временскиот период во кој понудата ќе биде отворена (датум на започнување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на започнување на рокот за уплата (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за уплата (ден, месец, година) и опис на постапката на запишување и уплата на хартиите од вредност

Постапката за запишувањето и уплатата на конвертибилните обврзници ќе започне во рок од 30 календарски дена од денот на приемот на одобрението за издавање на хартии од вредност од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Банката ќе ја објави Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност на македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија на ден 05.02.2019 година. Истовремено, Банката ќе ги објави Проспектот и Поканата за запишување и уплата на хартиите од вредност на нејзината интернет страница, како и на интернет страницата на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје.

Датумот на започнување на рокот за запишување и уплата на конвертибилните обврзници е 14 календарски дена по објавата на Поканата за запишување и уплата на обврзниците, односно на 20.02.2019 година.



Датумот на завршување на рокот на запишување и уплата на конвертибилни обврзници е 30 дена од денот на започнување на запишувањето и уплатата на конвертибилните обврзници односно на 21.03.2019 година.

Запишувањето на јавно понудените конвертибилни обврзници ќе се врши преку Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје, тел: +389(2)3122055, овластена берза со која Централна кооперативна банка АД Скопје склучи Договор заведен кај Банката под број 0307-13163/01 од 16.11.2018 година кај Македонската берза под број 03-1439/1 од 19.11.2018 година. Запишувањето на конвертибилните обврзници ќе се одржува во денови на тргување на Македонската берза на хартии од вредност во времетраење што ќе го одредат Извршните директори на Берзата.

Овластени правни лица - членки на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје преку кои заинтересираните лица ќе можат да купат обврзници се:

Членка	Адреса	Град	Телефон
Еуроопстандард банка АД Скопје	Никола Кљусев бр 2	Скопје	+38923224300; +38923140210; +38923140211; +38923140219
Еурохаус АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр.52-А, 1/5	Скопје	+3893217095; +3893217093;
Илирика Инвестментс АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр.45 кат 1/8	Скопје	+38923296853
Инвестброкер АД Скопје	Истарска 33, 1/4	Скопје	+38923110280
Иново Брокер АД Скопје	Бул.Теодосиј Гологанов бр.60/1 кат 2	Скопје	+38923120941
Комерцијална банка АД Скопје	Орце Николов бр.3	Скопје	+3892247440; +38923247431; +38923168324
НЛБ Банка АД Скопје	ул.;Мајка Тереза бр.1	Скопје	+38925100354; +38925100352; +38925100357; +38925100387; +38925100351
Стопанска банка АД Скопје	11 Октомври бр. 7	Скопје	+3892295407; +38923295406; +38923295405
ТТК Банка АД Скопје	ул. Народен Фронт б. 19а	Скопје	+38923247000 лок. 495, 496 или 497
Фершпед брокер АД Скопје	ул. Македонија бр. 1 1А	Скопје	+38923219310
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје	Ул. Македонија бр. 9/11	Скопје	+38923200785 +38923200592 +38923200586

При запишувањето и распределбата на запишаните конвертибилни обврзници се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на давање приоритет на налози со порано време на внес на налогот, при што приоритет добива налогот кој има порано време на внесување.

При запишувањето секој купувач пополнува уписница која се дава истовремено со давањето на налогот за купување на хартии од вредност од јавната понуда на хартии од вредност кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност - членка на овластената берза и овластениот депозитар и истата има правна важност од моментот на реализирање на налогот за купување.

18.2.3. Процентот на успешност односно процентот на запишување и уплата на хартии од вредност за јавната понуда да се смета за успешна

Јавната понуда ќе се смета за успешно завршена доколку се запишат и уплатат најмалку 60% од понудените конвертибилни обврзници од првата емисија.

18.2.4. Услови за затворање на јавната понуда

Банката ја затвора постапката на јавната понуда по истекот на предвидените рокови во точка 18.2.2. за запишување и уплата на конвертибилните обврзници.

Доколку пред истекот на роковите за запишување и уплата на конвертибилните обврзници се исполни процентот на успешност определен во точка 18.2.3., Банката може да ја затвори јавната понуда и преку соопштение да ја извести Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и јавноста за затворањето на јавната понуда, најмалку 15 работни дена пред денот кој Банката ќе го определи како ден за завршување на јавната понуда.

18.2.5. Опис на условите под кои јавната понуда може да се прогласи за неуспешна и начинот на кој ќе им бидат вратени средствата на инвеститорите

Јавната понуда ќе се прогласи за неуспешна доколку во предвидените рокови во точка 18.2.2 не се запишат и уплатат најмалку 60% од конвертибилните обврзници кои се предмет на јавната понуда. Доколку јавната понуда не успее, сите запишувања на конвертибилни обврзници се поништуваат и сите примени уплати за конвертибилните обврзници, зголемени за депозитна камата утврдена согласно член 2 точка 12 од Законот за хартии од вредност, се враќаат на купувачите, најдоцна во рок од осум дена од денот на објавување на неуспешната јавна понуда.

18.2.6. Постапка за распределба на хартиите од вредност во случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените

При запишувањето и распределбата на запишаните конвертибилни обврзници се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на давање приоритет на налози со порано време на внес на налогот во БЕСТ системот на Македонската берза АД Скопје. На тој начин не постои можност за продажба на повеќе конвертибилни обврзници од понудените.

Уплатените средства на секое заинтересирано лице кое дало налог за купување на конвертибилни обврзници од првата емисија, чијшто налог не се реализирал му се враќаат на дневна основа.

18.2.7. Доколку во актот за издавање на хартиите од вредност е предвидено хартиите од вредност да се продаваат во лотови се наведуваат податоците за најмалиот и/или најголемиот износ кој може да се запише и уплати

Не е предвидено запишување и уплата во лотови.

18.2.8. Начин на плаќање на хартиите од вредност

Конвертибилните обврзници се уплатуваат од купувачите во пари, во целост. Плаќањето на конвертибилните обврзници се врши во денари и согласно законската и подзаконската регулатива и Правилата за тргување на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Средствата за купување на конвертибилните обврзници купувачите ги уплатуваат на сметките на овластените правни лица -членки на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Членките на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, уплатените средства за запишување и купување на конвертибилните обврзници, на дневна основа ги пренесуваат на посебната сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје отворена за таа намена со број 320300028103413, на која се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда.

18.2.9. Начин и време на настанување на правата од хартиите од вредност

Правата од конвертибилните обврзници кои се предмет на јавната понуда, наведени во точка 17.3.2. во овој Проспект, настануваат по порамнувањето преку Централниот депозитар за хартии од вредност т.е. по запишувањето на настанатата промена на сопственоста на сметките на запишувачите во Централниот депозитар за хартии од вредност.

18.2.10. Начин и време на известување за исходот на јавната понуда

Банката најдоцна во рок од 15 календарски дена од денот на завршувањето на јавната понуда ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност за бројот на запишаните и уплатени хартии од вредност, односно за процентот на реализација на јавната понуда.

Банката најдоцна во рок од 15 календарски дена од денот на завршувањето на јавната понуда ќе ја извести јавноста за процентот на реализација на јавната понуда преку објава во еден дневен весник кој излегува на целата територија на РМ на македонски јазик и на негово кирилско писмо.

Известувањето за исходот на јавната понуда ќе биде објавено на интернет страната на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје и на интернет страната на Банката.

18.2.11. Доколку, согласно одлуката за издавање на конвертибилните обврзници понудата е поделена на транши односно е сегментирана на делови резервирани за одделни групи на инвеститори, просpektот ги содржи и следните податоци:

Јавната понуда не е поделена во транши, односно не е сегментирана на делови резервирани за одделни групи на инвеститори.

18.2.11.1. Поделба на понудата на делови кои опфаќаат определен број на акции вклучувајќи делови наменети за институционални инвеститори, делови наменети за мали инвеститори и други делови на кои е поделена понудата

Јавната понуда не е поделена во транши, односно не е сегментирана на делови резервирани за одделни групи на инвеститори.

18.2.11.2 Начинот на распределба во рамките на деловите од понудата во случај доколку има повеќе запишани и платени хартии од вредност

Јавната понуда не е поделена во транши, односно не е сегментирана на делови резервирани за одделни групи на инвеститори.

18.2.11.3. Временски редослед на реализирање и времетраење на траншите односно деловите резервирани за одделни групи на инвеститори во рамките на рокот за реализација на јавната понуда

Јавната понуда не е поделена во транши, односно не е сегментирана на делови резервирани за одделни групи на инвеститори.

18.2.12. Во рамките на сознанијата на издавачот, податок дали доминантните акционери кај издавачот или членовите на управниот и надзорниот одбор, односно одборот на директори, или на другите органи на издавачот имаат намера да запишат од понудените хартии од вредност или некое друго лице има намера да запише повеќе од 5% од јавната понуда

До моментот на поднесување на Барањето за одобрение на јавната понуда на хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, Банката нема сознание дали доминантните акционери кај Банката или членовите на Управниот и Надзорниот Одбор или другите органи на Банката или некое друго лице имаат намера да запишат од понудените конвертибилни обврзници или некое друго лице има намера да запише повеќе од 5% од јавната понуда на конвертибилни обврзници.

18.2.13. Процес на известување на лицата кои запишале и уплатиле хартии од вредност за износот кој им следува

Овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност - членка на овластената берза и овластениот депозитар, преку кој се врши купувањето на хартиите од вредност, на секое лице кое запишало и уплатило хартии од вредност од јавната понуда треба да му достави извештај за склучување на трансакцијата во рок од два дена по денот на склучувањето. Доставувањето на извештајот се врши на начин договорен со клиентот.

18.3. Пласман на хартиите од вредност

18.3.1. Податоци (назив, седиште, адреса и телефонски број) за овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и за овластените правни лица - членки на овластената берза и овластениот депозитар и времето во кое заинтересираните лица ќе може да запишат и купат хартии од вредност

Запишувањето на јавно понудените конвертибилни обврзници од прва емисија ќе се врши преку Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, ул. Орце Николов бр.75, 1000 Скопје, тел: +389(2)3122055, овластена берза со која Централна кооперативна банка АД Скопје склучи Договор за соработка при продавање на јавно понудени хартии од вредност заведен кај Банката под бр. 0307-13163/01 од 16.11.2018 година и заведен кај Македонската берза под бр. 03-1439/1 од 19.11.2018 година.

Во продолжение се дадени податоци за овластените правни лица - членки на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, преку кои заинтересираните лица ќе можат да запишат и конвертибилни обврзници од прва емисија:

Членка	Адреса	Град	Телефон
Еуростандард банка АД Скопје	Никола Кљусев бр 2	Скопје	+38923224300; +38923140210; +38923140211; +38923140219
Еурохаус АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр.52-А, 1/5	Скопје	+3893217095; +3893217093;
Илирика Инвестментс АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр.45 кат 1/8	Скопје	+38923296853
Инвестброкер АД Скопје	Истарска 33, 1/4	Скопје	+38923110280
Иново Брокер АД Скопје	Бул.Теодосиј Гологанов бр.60/1 кат 2	Скопје	+38923120941
Комерцијална банка АД Скопје	Орце Николов бр.3	Скопје	+3892247440; +38923247431; +38923168324

НЛБ Банка АД Скопје	ул.;Мајка Тереза бр.1	Скопје	+38925100354; +38925100352; +38925100357; +38925100387; +38925100351
Стопанска банка АД Скопје	11 Октомври бр. 7	Скопје	+3892295407; +38923295406; +38923295405
ТТК Банка АД Скопје	ул. Народен Фронт б. 19а	Скопје	+38923247000 лок. 495, 496 или 497
Фершпед брокер АД Скопје	ул. Македонија бр. 1 1А	Скопје	+38923219310
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје	ул. Македонија 9/11	Скопје	+38923200785 +38923200592 +38923200586

18.3.2. Податок дали издавачот склучил договор со овластено правно лице за вршење на услуги со хартии од вредност за вршење трансакции и активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност или без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност. Доколку обврската за задолжителен откуп не се однесува на целата емисија да се даде изјава за делот од емисијата кој не е покриен

Централна кооперативна банка АД Скопје има склучено Договор за вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот потребни за успешна јавна понуда на долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност со овластената брокерска куќа ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, заведен кај Банката под број 0307-12031/01 од 18.10.2018 година и заведен кај брокерската куќа под број 02-372/18 од 18.10.2018 година.

Централна кооперативна банка АД Скопје има склучено Договор за соработка со овластената брокерска куќа ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, за застапување во постапката за запишување на јавно понудени долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници преку Македонската берза на хартии од вредност, заведен кај Банката под број 0307-12030/01 од 18.10.2018 година и заведен кај брокерската куќа под број 02-373/18 од 18.10.2018 година.

19. Прием на котација

Податок за тоа дали и кога издавачот ќе побара прием на котација на хартиите од вредност на овластена берза

Акциите издадени од Централна кооперативна банка АД Скопје се котирали на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје на Официјалниот Пазар на подсегментот Задолжителна котација и Банката редовно известува за секоја

настаната промена согласно Правилата за котација донесени од Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје.

Согласно член 8 став 3 од Правилата за котација на Македонската Берза АД Скопје долгорочните должнички хартии од вредност од издавачите чии акции веќе котираат на Официјалниот пазар на Македонската берза се внесуваат на котација по доставувањето на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност одобрен од Комисијата за хартии од вредност.

20. Податоци за гарантот

Емисијата нема гарант. Проспектот се однесува на емисија на долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, согласно Одлуката за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници, донесена на Собранието на акционери одржано на ден 14.11.2018 година, во која издавачот се јавува како единствен исполнувач на обврските од хартиите од вредност.

21. Документи на располагање

21.1. Изјава за достапност на документите

Изјавуваме дека за време на важноста на овој Проспект следните документи односно копии од истите ќе бидат на увид:

- а) Статутот на издавачот;
- б) Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за последните три години (2015 година – Прилог бр. 1, 2016 година – Прилог бр. 2 и 2017 година – Прилог бр. 3);
- в) Неревидирани финансиски извештаи за 30.06.2018 година (Прилог бр. 4).

21.2. Податок за местото каде може да се изврши увид во документите

Увид во документите заинтересираните лица можат да извршат во просториите на Централна кооперативна банка АД Скопје на ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје, на нејзината интернет страница www.ccbank.mk, на интернет страната на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје www.mse.com.mk, како и во просториите на сите овластените правни лица – членки на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, преку кои заинтересираните лица ќе можат да купат корпоративни обврзници.

Прилог бр 1

Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2015 година изготвени согласно методологијата на НБРМ

Прилог бр. 2

Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2016 година изготвени согласно методологијата на НБРМ

Прилог бр. 3

Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2017 година изготвени согласно методологијата на НБРМ

Прилог бр. 4

Неревидирани финансиски извештаи за 30.06.2018 година

Прилог бр. 5

Деловна политика и развоен план за 2018 година на Централна кооперативна банка АД Скопје

Прилог бр. 6

Финансиски план на Централна кооперативна банка АД Скопје за 2018 година

Прилог бр. 7

Развоен план на Централна кооперативна банка АД Скопје за периодот од 2017 година до 2020 година

Централна кооперативна банка АД Скопје

Претседател на Управен одбор

Неделин Валчев

Член на Управен одбор

Орце Трајковски

Член на Управен одбор

Станимир Станчев